



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 25 август 2003  
Скопје

Број 55

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 300000000188798

1256.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЈАМАЈКА

#### Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со државата Јамајка на амбасадорско ниво.

#### Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3725/1  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

1257.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/91) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СЕНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ

#### Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со државата Сент Винсент и Гренадини на амбасадорско ниво.

#### Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3726/1  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

1258.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со членовите 4 и 17 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО

#### Член 1

Се пренесува правото на користење на патничко моторно возило марка - „МЕРЦЕДЕС“ тип 500 S со регистарски број SK 023 GM, број на шасија: WDB14-0051-1A-324380 број на мотор: 119880-12006444, 235 KV 4973 cm<sup>3</sup>, произведено 1996 година, од досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, на новиот корисник Министерство за внатрешни работи на Република Македонија.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3652/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

1259.

Врз основа на член 17-а од Законот за трансформација на Заводот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА РАБОТА СО БЛОКИРАНИ СМЕТКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ

#### Член 1

Во Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2001), по глава III се додава нова глава III-а Преодни одредби и пет нови членови 8-а, 8-б, 8-в, 8-г и 8-д кои гласат:

#### „III-а ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

##### Член 8-а

По престанување на работа на Агенцијата, започнатите предмети во Агенцијата ќе се завршат во Министерството за финансии.

##### Член 8-б

Деловните објекти, средствата за работа и опремата се пренесуваат на Министерството за финансии.

## Член 8-в

Со состојба на 31.12.2003 година салдото на жиро сметките и останатата документација на учесниците во платниот промет се пренесуваат во Министерството за финансии.

## Член 8-г

Вработените од Агенцијата ќе преминат во Министерството за финансии согласно Правилникот за систематизација на работите и задачите на Министерството за финансии.

## Член 8-д

Министерот за финансии формира комисија од 5 члена од вработените во Министерството за финансии и од Агенцијата за утврдување на состојбата на имотот, салдото на жиро сметките и останатата документација на учесниците во платниот промет.“

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3614/2  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1260.

Врз основа на член 6 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

## Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2003) во Списокот на стоките со форми на извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката, во „глава 84-нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови“ се додаваат две нови тарифни ознаки 8412 и 8479 кои гласат:

|               |                                                                                                     |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8412          | Други погонски машини и мотори:                                                                     |      |
| 8412 10       | ---Реактивни мотори, освен турбо-млазни:                                                            |      |
| 8412 10 90 00 | --- Друго.....                                                                                      | Д7*  |
| 8412 90       | Делови:                                                                                             |      |
|               | --- Друго:                                                                                          |      |
| 8412 90 30 00 | ---За реактивни мотори освен млазни мотори.....                                                     | Д7*  |
| 8479          | Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава: |      |
| 8479 50 00 00 | ---Индустријски работи, на друго место неспомнати ниту опфатени.....                                | Д7*  |
|               | ---Други машини и механички уреди:                                                                  |      |
| 8479 89       | --- Друго:                                                                                          |      |
| 8479 89 98 00 | --- Друго.....                                                                                      | Д7** |

\* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

\*\* Дозволата е потребна само за ракетни лансирни рампи и кули која се издава од Министерството за одбрана

Во „глава 85-електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање или репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање или репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи“, се додава нова тарифна ознака 8526 која гласи:

|               |                                                                                 |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8526          | Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување: |     |
| 8526 10       | --- Радари:                                                                     |     |
| 8526 10 90 00 | --- Друго.....                                                                  | Д7* |
|               | --- Друго:                                                                      |     |
| 8526 91       | ---Радионавигациони апарати:                                                    |     |
| 8526 91 90 00 | --- Друго.....                                                                  | Д7* |
| 8526 92       | ---Уреди за радиодалечинско управување:                                         |     |
| 8526 92 90 00 | --- Друго.....                                                                  | Д7* |

\* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

По глава 87 се додава нова глава 88 која гласи:

„ГЛАВА 88  
ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ

| Тар. ozn.     | Наименовање                                                                                                                                           | Извоз | Увоз |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 8802          | Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, авиони); космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала: |       |      |
| 8802 60       | ---Космички летала (вклучувајќи сателити) и суборбитали и средства за лансирање на космички летала:                                                   |       |      |
| 8802 60 10 00 | ---Космички летала (вклучувајќи сателити).....                                                                                                        | Д7*   |      |
| 8802 60 90 00 | ---Суборбитали и средства за лансирање на космички летала.....                                                                                        | Д7*   |      |
| 8803          | Делови на стоки од тар. број 8801 или 8802:                                                                                                           |       |      |
| 8803 90       | ---Друго:                                                                                                                                             |       |      |
| 8803 90 20 00 | ---Од космички летала (вклучувајќи сателити).....                                                                                                     | Д7*   |      |
| 8803 90 30 00 | ---Од суборбитали и средства за лансирање на космички летала.....                                                                                     | Д7*   |      |

\* Дозволата се издава од Министерството за одбрана

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3630/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1261.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

## Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 35023 - Основен суд Велес, Програма 12 - Судска администрација, потставката 425218 - Други услуги за одржување се намалува за 37.058 денари, а потставката 426718 - Други договорни услуги се зголемува за 37.058 денари.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3717/1  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1262.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНА НАГРАДА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 500.000 ЕВРА ЗА ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА КИДНАПИРАНИ И ИСЧЕЗНАТИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Член 1

Во насловот на Одлуката за определување на парична награда во вкупен износ од 500.000 евра за давање на информации за киднапирани и исчезнати лица во

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2002) и во член 1 од Одлуката, бројот „500.000“ се заменува со бројот „1.000.000“.

Член 2  
Во член 2, бројот „25.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Член 3  
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3746/1 Претседател на Владата  
18 август 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1263.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01 и 45/02) и членовите 28, 29 и 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03) и член 35 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>а) Моторни бензини</b> | <b>ден/лит.</b>          |
| - МБ - 86                 | до 15,267                |
| - МБ - 98                 | до 16,539                |
| - БМБ - 95                | до 16,781                |
| <b>б) Дизел гориво</b>    | <b>ден/лит.</b>          |
| - Д - 1                   | до 14,848                |
| - Д - 2                   | до 14,424                |
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b>          |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | до 14,874                |
| <b>г) Мазут</b>           | <b>до 11,964 ден/кг.</b> |

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>а) Моторни бензини</b>         | <b>ден/лит.</b>          |
| - МБ - 86                         | до 51,50                 |
| - МБ - 98                         | до 53,00                 |
| - БМБ - 95                        | до 50,00                 |
| <b>б) Дизел гориво</b>            | <b>ден/лит.</b>          |
| - Д - 1                           | до 36,50                 |
| - Д - 2                           | до 36,00                 |
| <b>в) Масло за горење</b>         | <b>ден/лит.</b>          |
| - екстра лесно (ЕЛ)               | до 25,50                 |
| <b>г) Масло за горење (мазут)</b> | <b>до 14,708 ден/кг.</b> |

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                 | 24,777          |
| - МБ - 98                 | 24,776          |
| - БМБ - 95                | 21,992          |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д - 1                | 12,484          |
| - Д - 2                | 12,484          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | 3,136           |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>г) Масло за горење (мазут)</b> | <b>0,100 ден/кг.</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>а) Моторни бензини</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - МБ - 86                 | до 3,20         |
| - МБ - 98                 | до 3,20         |
| - БМБ - 95                | до 3,20         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>б) Дизел гориво</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - Д - 1                | до 3,20         |
| - Д - 2                | до 3,20         |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>в) Масло за горење</b> | <b>ден/лит.</b> |
| - екстра лесно (ЕЛ)       | до 3,20         |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>г) Масло за горење (мазут)</b> | <b>до 0,4 ден/кг.</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Министерството за финансии ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 26.08.2003 година.

Бр. 23-3795/1 Претседател на Владата  
25 август 2003 година на Република Македонија,  
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1264.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 август 2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ЖЕЛЕЗНО - НИКЛОНОСНА РУДА НА "ФЕНИ ИНДУСТРИ" АД. С. ВОЗАРЦИ, КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ Р'ЖАНОВО, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ, КАВАДАРЦИ

1. На "ФЕНИ ИНДУСТРИ" АД. с. Возарци, Кавадарци се дава концесија за експлоатација на минерална сировина-железно-никлоносна руда на локалитетот Р'жаново во атарот на општина Конопиште, Кавадарци со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА-Х | КООРДИНАТА-У |
|-------|--------------|--------------|
| 1     | 4.559.390,00 | 7.582.850,00 |
| 2     | 4.559.700,00 | 7.582.700,00 |
| 3     | 4.559.550,00 | 7.583.000,00 |
| 4     | 4.559.490,00 | 7.583.280,00 |
| 5     | 4.559.300,00 | 7.583.780,00 |
| 6     | 4.559.520,00 | 7.584.200,00 |
| 7     | 4.559.600,00 | 7.584.510,00 |
| 8     | 4.559.500,00 | 7.584.700,00 |
| 9     | 4.559.180,00 | 7.585.000,00 |
| 10    | 4.558.700,00 | 7.584.800,00 |
| 11    | 4.558.600,00 | 7.584.220,00 |
| 12    | 4.558.800,00 | 7.583.790,00 |
| 13    | 4.557.750,00 | 7.583.850,00 |
| 14    | 4.559.410,00 | 7.582.130,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=2,89\text{km}^2$ .

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3720/1  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1265.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/01, 31/01, 4/02, 55/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.08.2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски - Управа за цивилна и воздушна пловидба и тоа:

| Тарифен број | Тарифна ознака | Наименување                                                                                            | Количина |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1            | 2              | 3                                                                                                      | 4        |
| 8543         |                | Електрични машини и апарати со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава: |          |
|              | 8543 89        | --Друго:                                                                                               |          |
|              | 8543 89 95 00  | ----Друго:                                                                                             |          |
|              |                | а) IPA PIN 412490A1 (засилувач на сигнал)                                                              | 1 парче  |
|              |                | б) HPA Driver PIN 412280A1 (засилувач на сигнал)                                                       | 1 парче  |

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3712/1  
18 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1266.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

1. Се разрешува Орхан Рамадани од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 3692/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1267.

Врз основа на член 7 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони се именува Целадин Шатку, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17- 3693/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1268.

Врз основа на член 23, став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002 и 4/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје се именува Орхан Рамадани, дипл. економист, директор на Дирекцијата за слободни економски зони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3694/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1269.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" - СКОПЈЕ

1. Се разрешува Изет Мецити од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје, се именува Иса Хоти.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3695/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1270.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 август 2003 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈВП “ТИКВЕШКО ПОЛЕ” - КАВАДАРЦИ

1. Се разрешува Александар Ставров од должноста директор на Јавното водостопанско претпријатие “Тиквешко Поле” - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-3701/1  
11 август 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

#### 1271.

Врз основа на член 17-б од Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02 и 42/03), министерот за финансии, донесува

#### УПАТСТВО

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ПО РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА КОИ ЈА ЗАДОЛЖУВААТ ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА, ОДНОСНО СМЕТКАТА НА ДОЛЖНИКОТ КОЈА СЕ НАОГА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКАТА СМЕТКА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува начинот на извршување на налозите изготвени од носителот на платен промет по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.

2. Под налози за извршување во смисла на ова упатство се подразбираат, налозите кои носителот на платен промет врз основа на решенија за присилна наплата ги изготвува и ги доставува во писмена или во електронска форма до Трезорот при Министерството за финансии за нивно извршување, од сметките на должникот-Буџетот на Република Македонија, корисниците или единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: буџетски корисници).

3. Носителот на платен промет каде што се води трезорската сметка, изготвува и доставува налози за извршување до Трезорот при Министерството за финансии. Со налозите за извршување носителот на платен промет доставува и примерок од решенија за присилна наплата врз основа на кои се изготвени налозите.

4. Налозите за извршување се водат во Евиденцијата на примените налози за извршување при приемот на истите во Министерството за финансии.

#### II. ЕВИДЕНЦИЈА И ПРОВЕРКА НА НАЛОЗИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

5. Во Министерството за финансии се води евиденција за прием и извршување на налозите за извршување која содржи:

- број, ден и час на прием на налогот за извршување,
- износ на налогот за извршување,

- назив и број на сметката на Буџетот на Република Македонија, односно буџетските корисници-должници,
- дата на целосно односно делумно извршување на налогот за извршување,
- дата на блокада на сметката на буџетските корисници-должници.

6. Примените налози за извршување, веднаш по воведувањето во Евиденцијата на примените налози за извршување се доставуваат на овластениот работник за спроведување на исплатата.

7. Лицето кое го спроведува налогот за извршување проверува дали налогот ги содржи сите потребни податоци, врз основа на кои истиот може да се изврши од сметките на должникот што се водат во рамките на трезорска сметка и тоа:

- назив на судот кој го донел решението за присилна наплата;
- назив на субјектот-доверител, број на неговата сметка;
- назив и сметка на субјектот-должникот, број на трезорската сметка;
- износ на обврската (главен долг, камата и други трошоци);
- датум, потпис и печат од страна на носителот на платен промет.

8. Ако налогот за извршување не ги содржи потребните елементи наведени во точка 7 од ова упатство (освен сметката на субјектот должник), или овие елементи се погрешно внесени со што се доведува во прашање неговото правилно спроведување, веднаш се известува носителот на платен промет за утврдените грешки и недостатоци, телефонски и по писмен пат.

#### III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАЛОЗИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

9. Трезорот при Министерството за финансии примените налози кои гласат на сметките за редовно работење на корисниците на средства од Буџетот ги спроведува од сметките за редовно работење.

10. Трезорот при Министерството за финансии примените налози кои гласат на сметките за редовно работење на единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија ги спроведува од сметките за редовно работење.

Доколку единките корисници немаат одобрен финансиски план, Министерството за финансии го известува ресорното министерство за потребата од одобрување на финансиски план за единката корисник. Истиот ден ресорното министерство одобрува финансиски план за единката корисник заради спроведување на примените налози за извршување.

11. Доколку за спроведување на налозите за извршување од точките 9 и 10 од ова упатство нема средства или нема доволно средства на сметката за редовно работење, налозите се спроведуваат од посебните сметки со исклучок на сметките за посебна намена (сметки за приходи од кредити и донации).

12. Трезорот при Министерството за финансии примените налози за извршување кои гласат на посебните сметки на буџетските корисници ги извршува од посебните сметки.

13. Доколку за извршување на налозите од точката 12 од ова упатство нема средства или нема доволно средства на посебните сметки, налозите се спроведуваат од сметките за редовно работење согласно точките 9 и 10 од ова упатство.

14. Во случај на целосен или делумен недостиг на средства за спроведување на налозите за извршување од точките 11 и 13 од ова упатство, Трезорот при Министерството за финансии налозите за извршување ги спроведува во висина на расположивите средства на сметките на должникот, а за преостанатиот дел ги блокира плаќањата на должникот (освен плаќањата за плати и надоместоци), од сите сметки на должникот (освен

од сметките за приходи од кредити и донации), до потполно извршување на налозите и истите ги заведува во Евиденцијата за редоследот на плаќањата.

15. Доколку во доставениот налог за извршување не е наведена сметката на должникот која се води во рамките на трезорската сметка, налозите за извршување се спроведуваат во согласност со точките 12, 13 односно 14 од ова упатство.

16. Во случаи на блокада на сметки Трезорот при Министерството за финансии го известува носителот за платен промет и блокираните буџетски корисници.

#### IV. ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО

17. Ако Трезорот при Министерството за финансии од носителот за платен промет прими известување за одлагање од извршување на налогот за извршување, истиот врши одлагање на извршувањето, односно налогот за извршување го повлекува од извршување и во Евиденцијата се наведува дека извршувањето на налогот е одложено.

#### V. ЗАПИРАЊЕ СО НАПЛАТАТА

18. Трезорот при Министерството за финансии ќе запре со исплатата по налозите за извршување и нема понатаму да се врши исплата ако од носителот за платен промет прими писмено известување за запирање на извршувањето. Налогот за извршување се повлекува од извршување и во Евиденцијата се наведува дека решението е запрено од извршување.

#### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

19. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17516/1  
15 август 2003 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Петар Гошев**, с.р.

#### 1272.

Врз основа на член 4-г, став 2, а во врска со став 1, алинеја 5 и член 23-а, став 2 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02 и 24/03), министерот за финансии, донесува

### У П А Т С Т В О ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се пропишува водењето на евиденцијата на преземените обврски на корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија.

2. Под водење на евиденција се подразбира начинот на пријавување и евидентирање на преземените обврски, промена и поништување на пријавените преземени обврски, начин на плаќање на евидентираниот пријавен преземен обврски, видовите на расходи за кои се врши пријавување на преземените обврски на буџетските корисници и формата и содржината на елементите на образецот за преземена обврска - О1, од страна на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: „буџетски корисници“).

3. Евидентирањето на преземените обврски од страна на буџетските корисници се врши со поднесување на образец О1 кој е составен дел на ова упатство.

4. Буџетските корисници ги пријавуваат, менуваат и поништуваат преземените обврски со поднесување на образецот за преземена обврска - О1, при што буџетскиот корисник во образецот О1 назначува што евидентира: преземена обврска, нејзина промена или поништување (во натамошниот текст: образец О1).

#### II. НАЧИН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

5. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените обврски за склучен договор, порачка, решение за службено патување и други документи кои можат да предизвикаат обврска за плаќање во некој иден период, за износ поголем од 2.600 евра во денарска противвредност и тоа за видови на расходи кои се наведени во глава VI, точка 26 од ова упатство, освен за исплатите кои се вршат за потребите на функцијата на државата.

6. Пријавувањето на преземените обврски се врши во рок од 10 работни дена од денот на нивното настанување, а за ден на настанување на обврски се смета датумот кога документацијата, која е основ за преземање на обврските е потпишана и заверена од страна на буџетските корисници.

7. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените обврски во трезорските канцеларии, со доставување на 2 примерока од образецот О1 пополнет врз основа на соодветна документација која е основ за преземање на обврските.

8. Еден примерок од образецот О1 задржува трезорската канцеларија, а вториот примерок го задржува буџетскиот корисник, потпишан од овластено лице во трезорската канцеларија.

9. Кога повеќе буџетски корисници учествуваат во преземање на обврска со еден добавувач, односно се работи за договор во кој се вклучени повеќе страни, секој буџетски корисник поединечно ја пријавува преземената обврска со образецот О1, за делот од расходите според договорот за кофинансирање, кој ја оптоварува неговата расходна потставка од сопствениот буџет.

10. Во случај на пријавување на преземени обврски по договори во кои е утврдена само вкупната вредност на договорот или единечната цена на добрата или услугите кои се предмет на договорот, и во кои износот на месечните обврски зависи од количината на извршените испораки, буџетскиот корисник во терминскиот план ги утврдува и пријавува вкупните месечни износи на преземените обврски, а исплатите по истите можат да се извршуваат во текот на месецот со доставување на едно или повеќе барања за плаќање зависно од извршените испораки.

11. При пријавување на преземените обврски кои во документацијата која е основ за нивно преземање се искажани во странска валута односно постои девизна клаузула, износот се пријавува во валутата во која е преземена обврската.

12. Министерството за финансии ги евидентира пријавените обврски од страна на буџетските корисници во единствена база на податоци со внесување на елементите од образецот О1.

Доколку елементите во образецот О1 не се целосно и правилно пополнети, пријавените преземени обврски нема да бидат евидентирани во единствената база на податоци.

Буџетските корисници се должни да ги коригираат неправилно пополнетите елементи и повторно да го достават образецот О1 во трезорските канцеларии, заради нивно евидентирање.

13. При внесување на податоците од образецот О1, се врши проверка на сметката на буџетскиот корисник, програмата и расположивиот износ на расходната потставка од која ќе се вршат плаќањата (овој износ треба да биде еднаков или помал од износот на планираниот годишен износ на расходи на потставката намален за износот на веќе преземените евидентирани, а неисплатени обврски и намален за износот на вкупната реализација на потставката).

По извршената проверка на евидентираната преземена обврска и се доделува број.

14. Буџетските корисници се информираат за бројот на пријавените обврски преку изводот, кој се издава во трезорските канцеларии.

### III. ПРОМЕНА НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ ПРИЈАВЕНИ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

15. Буџетските корисници пријавуваат промена на евидентираните преземени обврски со поднесување на два примерока од образецот О1, во трезорските канцеларии.

16. При промена на евидентираните преземени обврски во образецот О1, се пополнуваат: бројот на обврската, елементите кои се менуваат, „датум и место на поднесување“ и „потпис и печат“.

17. Промената на пријавената преземена обврска ќе се евидентира доколку податоците од образецот О1 ги задоволуваат критериумите на контрола наведени во точка 13 од ова упатство.

### IV. ПОНИШТУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ ПРИЈАВЕНИ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

18. Буџетските корисници немаат обврска да вршат плаќања по претходно евидентираните пријавени преземени обврски и истите ги поништуваат, во случај на раскинување на склучен договор, повлекување на решение издадено од институцијата, неисполнување на обврски од добавувачот и сл.

19. За поништување на евидентираните пријавени преземени обврски, буџетските корисници поднесуваат два примерока од образецот О1, во трезорските канцеларии.

20. При поднесување на образецот О1, буџетските корисници ги пополнуваат само елементите „број на обврска“, „датум и место на поднесување“ и „потпис и печат“.

21. Во случај кога буџетските корисници претходно вршеле плаќања по евидентираните пријавени преземени обврски кои делумно се поништуваат, истите се поништуваат само за износот кој останува за плаќање.

### V. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИТЕ ПРИЈАВЕНИ ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

22. При плаќање на претходно евидентираните пријавени преземени обврски, буџетскиот корисник во барањето за плаќање, во полето „цел на дознака“ ги впишува буквите „ОБ“, го внесува бројот на преземената обврска, потоа ја впишува буквата Р и го внесува бројот на рата по која се врши плаќање согласно терминскиот план за плаќање.

Износот наведен во барањето за плаќање треба да биде еднаков или помал од износот наведен во терминскиот план за плаќање.

23. Плаќањето на претходно евидентираната пријавена преземена обврска треба да се изврши согласно терминскиот план за плаќање наведен во образецот О1, но не подоцна од 30 дена по истекот на истиот.

24. Кога се врши плаќање на пријавена преземена обврска од точка 10 од ова упатство, вкупниот износ на сите барања за плаќање поднесени за плаќање на месечната обврска, треба да биде еднаков или помал од износот на месечната обврска наведен во терминскиот план.

25. Доколку буџетските корисници не поднесат барање за плаќање во рокот предвиден во точка 23 од ова упатство, потребно е да извршат промена на термините за плаќање со поднесување на образецот О1, но не подоцна од 6 дена од денот на истекот на рокот предвиден во точка 23.

### VI. ВИДОВИ НА РАСХОДИ ЗА КОИ СЕ ВРШИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

26. Буџетските корисници ги пријавуваат преземените обврски за следниве видови расходи, и тоа:

- 420 - Патни и дневни расходи

Во оваа група на расходи се врши пријавување на преземени обврски за следниве расходни потставки:

- 420121 - Патување во странство - хранарина (дневници);

- 420122 - Патување во странство - патни расходи;

- 420123 - Патување во странство - сместување;

- 420124 - Патување во странство - споредни расходи.

- 423 - Комуникација и транспорт

Во оваа група на расходи се врши пријавување на преземените обврски за следниве расходни потставки:

- 423212 - Гуми;

- 423213 - Резервни делови;

- 423214 - Регистрација на моторни возила;

- 423215 - Закупнина на моторни возила;

- 423216 - Расходи за транспорт на стоки;

- 423217 - Други расходи за транспорт.

- 424 - Материјали - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 425 - Тековно одржување - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 426 - Договорни услуги - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 428 - Резерви - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 44 - Тековни трансфери - за оваа расходна ставка се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки.

За оваа категорија на расходи пријавување на преземени обврски вршат само единките корисници на средства од буџетот.

- 45 - Каматни плаќања - за оваа категорија на расходи се врши претходно пријавување на обврските согласно со амортизациониот план;

- 46 - Купување на капитални средства - за оваа категорија на расходи се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 47 - Капитални трансфери - за оваа категорија на расходи се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки;

- 49 - Отплата на главнина - за оваа категорија на расходи се врши пријавување на преземените обврски за сите расходни потставки.

### VII. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБРАЗОЦОТ ЗА ПРЕЗЕМЕНА ОБВРСКА - О1

27. Образецот за преземена обврска (О1) се користи за пријавување на преземените обврски од страна на буџетските корисници, за промена на некои од елементите од образецот и за поништување на претходно евидентирани пријавени преземени обврски.

Образецот О1 се пополнува правилно и уредно, се потпишува од овластено лице и се оверува со печат на буџетскиот корисник.

Овластеното лице на буџетскиот корисник, потпишано на образецот, одговара за точноста на податоците внесени во образецот.

На образецот О1 се пополнуваат следниве елементи:

- Во елементот „пријава“ се впишува знакот „Х“ доколку се работи за пријавување на преземена обврска.

- Во елементот „промена“ се впишува знакот „Х“ доколку се работи за промена на елементите на образецот.

- Во елементот „поништување“ се впишува знакот „X“ доколку се работи за поништување на претходно пријавена преземена обврска.

- Во елементот „број на обврска“ се впишува нумерички податок за бројот на обврската. Буџетските корисници не го пополнуваат овој елемент доколку се работи за пријавување на обврската (бројот на обврската се доделува автоматски при евидентирање на пријавената обврска, а во образецот О1 се пополнува од страна на овластеното лице во Трезорската канцеларија).

- Во елементот „датум на документ“ се впишува нумерички податок кој го означува календарскиот датум кога документот е заверен од овластената институција, односно датумот кога е преземена обврската.

- Во елементот „Вкупен износ - во денари“ се впишува нумерички податок изразен во македонски денари, најмногу до 10 цифри, кој го означува вкупниот износ на обврската согласно со документот со кој истата е преземена. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (\*\*) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака „00“ или „50“. Овој елемент се пополнува само во случај доколку преземената обврска во документацијата која е основ за нејзино преземање е искажана во денари.

- Во елементот „Вкупен износ - во странска валута“ се впишува износот на странската валута и нумерички податок изразен во истата, најмногу до 10 цифри, кој го означува вкупниот износ на обврската согласно со документот со кој истата е преземена. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (\*\*) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња со два нумерички знака се впишува децималниот износ. Овој елемент се пополнува само во случај доколку во документацијата која е основ за преземање на обврските, вкупниот износ на обврската е искажан во странска валута, односно постои девизна клаузула.

- Во елементот „раздел“ се впишува нумерички податок кој ја означува организационата шифра на буџетскиот корисник.

- Во елементот „рkb“ се впишува нумерички податок кој го означува регистарскиот број на буџетскиот корисник.

- Во елементот „назив и седиште на буџетски корисник“ се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник кој ја презема обврската.

- Во елементот „број на документ“ се впишува алфанумерички податок кој го претставува бројот на документот по кој настанала обврската и сл.

- Во елементот „вид на документ“ се впишува алфанумерички податок за видот на документот врз основа на кој е преземена обврската (решение, нарачка, договор).

- Во елементот „опис на обврската“ се впишува алфанумерички податок за видот на обврската;

- Елементот тип на договор се пополнува со знакот „X“ само доколку се пријавува обврска која произлегува од договор од точка 10 од ова упатство.

- Во елементот „број на согласност“ се впишува алфанумерички податок кој го означува бројот на решението издадено од Министерството за финансии со кое се дава согласност за склучување на договор по јавна набавка.

Овој елемент се пополнува само при пријавување на обврски за чие преземање е потребна согласност од Министерството за финансии.

- Елементот „буџетски корисник“ се пополнува само доколку добавувачот е буџетски корисник или единка корисник, со впишување на знакот „X“.

- Во елементот „сметка на примач“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на правното лице - добавувач назначено во документот врз основа на кој е преземена обврската.

- Во елементот „назив и седиште на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на правното лице - добавувач назначено во документот врз основа на кој е преземена обврската.

- Во елементот „сметка“ се впишува нумерички податок кој ја означува сметката на буџетскиот корисник од која ќе се вршат плаќањата по преземената обврска.

- Во елементот „потставка“ се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот за кој е преземена обврска, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите и планираните расходи со буџетот на корисниците.

- Во елементот „програма“ се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник, од која ќе се вршат плаќањата за преземените обврски.

- Во елементот „дата на валута“ се впишува нумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се извршат плаќањата. Полињата од овој елемент се пополнуваат согласно со утврдената динамика на плаќање од страна на корисникот.

- Во елементот „износ“ се впишува нумерички податок, најмногу до 10 цифри, кој го означува секој поединечен износ на плаќање согласно со утврдената динамика. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (\*\*) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во децимали (со две децимални места). Износот се пополнува во валутата во која е искажана преземената обврска во документацијата која е основ за преземање на обврските.

- Во елементот „потпис и печат“ се потпишува овластеното лице на буџетскиот корисник и се оверува со печат на институцијата.

- Во елементот „датум и место на поднесување“ се впишува нумерички податок кој го означува календарскиот датум и алфанумерички податок кој го означува местото на поднесување на образецот, односно седиштето на Трезорската канцеларија.

- Во елементот „Трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој го означува седиштето на трезорската канцеларија.

- Во елементот „датум на прием“ се впишува нумерички податок кој го означува календарскиот датум на прием на образецот.

- Во елементот „потпис“ се потпишува овластеното лице од Трезорската канцеларија кое го врши приемот на образецот.

## VII. ПРЕОДНА ОДРЕДБА

28. Обврските преземени пред денот на влегувањето во сила на ова упатство, буџетските корисници ги пријавуваат најдоцна до 31 октомври 2003 година, само за износот на неисплатениот дел од обврските, доколку истиот е поголем од износот предвиден во точка 5 од ова упатство.

## VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

29. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2003 година.

Бр. 13-1751/1  
15 август 2003 година  
Скопје

Министер,  
м-р Петар Гошев, с.р.

**Прилог: Образец О1**

[illegible]

\* ГЛАВНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ НА СЕИ ПОСВЯЩАЮЩА

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ – II СКОПЈЕ**

Во Основниот суд Скопје II – Скопје заведен е предмет IX. П. бр. 2330/03 за развод на брак по тужба на тужителот Петровски Тони од Скопје, сега со времено живеење во Сиднеј, Австралија, застапуван од полномошникот Петровски Јорде од с. Ургулица, Штип, против тужената Петровска Марија од Скопје со непозната адреса на живеење во странство.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење во странство, судот и назначи привремен застапник од редот на адвокатите на Град Скопје и тоа адвокатот Петар Новески, ул. „11 Октомври“ бр. 17, за да ги штити интересите на тужената во постапката.

Се повикува тужената Петровска Марија или нејзиниот полномошник да се јават во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, а во спротивно нејзините интереси ќе ги штити назначениот привремен застапник адвокатот Петар Новески од Скопје во постапката се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје IX. П.бр. 2330/02. (22116)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА**

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86), кој е применет како републички пропис-согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отворање и работа на претставништва на странски лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот „ТУРКИШ ЕРЛАЈНС“ – Истанбул, Р. Турција за проширување на дејноста на претставништвото, Министерството за економија го донесе следното решение.

Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 413, број на регистарска влошка 3-0062/ТРЛ проширување на дејноста на претставништвото со следното:

- за своите превози продажба на документи, агенциски работи во воздушниот сообраќај.

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2286/03 од 09.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051823?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КРУПЕСКО ДОО Скопје, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 51/1-17.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22,

21.23, 21.24, 21.25, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 24.62, 24.63, 24.66, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стока и патници.

Содружници во друштвото се: Стерија Андоновски, Тома Димитровски, Иван Андоновски и Горѓи Дервенци.

Управител е Никола Ангелковски.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2286/03. (16142)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2315/2003 од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051852?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги ДВА ММ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 106/1.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги ДВА ММ ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 106/1.

Основач е Марјан Ивановски.

Дејности: 28.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 36.13, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.34, 51.11, 51.13, 51.17, 51.19, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 52.11, 52.12, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 50.30, 51.51, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 36.63, 15.89, 93.01, 93.02, 93.05, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги и реекспорт, малограничен промет со соседните земји, консигнациона продажба, комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници, шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За преземените обврски кон трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице одговорно за застапување на друштвото во правниот промет е Незировска Мелека, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2315/2003. (16143)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2500/2003 од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052037?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, услуги и консалтинг АМГН ДООЕЛ Скопје, ул. "Христо Смирненски" бр. 17а, Скопје.

Основач е АМГ & Н АСОЦИЈАЦИЈА, со седиште на ул. "3511 Силвер Роад", стан 105, Вилмингтон, ДЕ 19810 САД.

Управител е Даниела Ѓорѓевиќ од Белград, државјанин на Република Србија, управител без ограничување во овластувањата.

Дејности: 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони склади, реекспорт, посредување, застапување на странски фирми, лизинг, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2500/2003. (16144)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2242/03 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051779?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги НОВЕЛЛИ ДОО Скопје, ул. "15-ти Корпус" бр. 2 Скопје јавни царински складишта Фершпед АД Скопје.

Основачи се: Небојша Крстиќ од Белград, а со постојан престој во Скопје, Марјан Кускиќ од Скопје и Владимир Бубалов од Скопје.

Управител е Марјан Кускиќ од Скопје, без ограничување во овластувањата.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 55.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.11, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 93.05, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, посредување, застапување на странски фирми, приредување на меѓународен саеми и изложби, консигнација, шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2242/03. (16145)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1829/2003 од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051366?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги СИМИ ДОО Скопје, ул. "Самуилова" бр. 6.

Управители се: Калафатас Сотириос од Р.Грција и Калафата Аикатерини од Р.Грција.

Содружници: Калафатас Агапитос и Калафата Аикатерини од Р.Грција.

Дејности: 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.24, 25.11, 25.12, 25.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.82/1, 26.82/2, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1829/2003. (16146)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5146/2000 од 28.08.2000 година, во регистарската влошка бр. 02033087?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто превозник такси ХРИСТИНА Драган Тодор Китановски ул. "Козле" бр. 16, Скопје.

Основач и управител е Драган Тодор Китановски од Скопје, ул. "Козле" бр. 16.

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 - превоз на патници со такси превоз, 60.23 - превоз на патници во друмскиот сообраќај, слободен.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5146/2000. (16147)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2478/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052015?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги А-ТЕК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ ул. "29 Ноември" бр. 77, Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет кон трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Чианг Куо-Чунг - управител без ограничување.

Дејности: 50.10 - продажба на моторни возила, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51,

51.52, 51.53, 51.55, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.21, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.84, 93.05, застапување и посредување на странски фирми, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, продажба на стоки од консигнационо складиште, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, ускладиштување, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стока и патници во меѓународниот сообраќај, туристички аранжмани.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2478/2003. (16148)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2021/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051558?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговија на мало со непрехранбени производи ТП БЛИНИ Диана Меџит Јајага, ул. "Братство Единство" бб, Дебар.

Основач е Диана Јајага од Дебар.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Дејности: 52.41, 52.42 и 52.43.

Управител - Диана Јајага - без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2021/2003. (16149)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2345/2003 од 03.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051882?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги НАНА ТРАВЕЛ ДООЕЛ ул. "Коце Металец" бр. 7-2/3, Скопје.

Основач на друштвото е Митко Колевски од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 7-2/3 со Изјава за основање трговско друштво од 24.05.2003 година.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.51, 20.52, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 74.13, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, консигнациона продажба на странски стоки, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Томислав Митровиќ, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2345/2003. (16150)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2098/2003 од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051635?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за такси превоз, производство, трговија и услуги МИСИР-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 11/3-5.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 15.61, 15.62, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Дејан Стојаноски - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Дејан Стојаноски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2098/2003. (16151)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2381/2003 од 17.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051918?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Фризерското студио АТРАКЦИЈА ТП Анета Благоја Настевска, ул. "Славко Димковски" бр. 376, Скопје.

Дејности: 93.02-фризерски и други третмани за забавување.

Во правниот промет со трети лица фризерското студио АТРАКЦИЈА ТП Анета Настевска, ул. "Славко Димковски" бр. 376, Скопје, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со снот свој имот.

Основач е Анета Настевска од Скопје, ул. "Славко Димковски" бр. 37 б.

Лице за застапување на ТП во внатрешниот промет е Анета Настевска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2381/2003. (16576)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2428/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051965?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Месара ФОРИНА -АС ТП Исеини Шаип Љулзим, бул. "Браќа Ѓиноски" бр. 24, Гостивар.

Трговецот-подинец е основано со акт за основање Изјава бр. 01/1 од 27.05.2003 година, а основач е Исеини Љулзим од с. Форино, Чеграње.

Дејности: 52.22-трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23-трговија на мало со риби и лушпари.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Исеини Љулзим, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2428/2003. (16577)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2464/2003 од 10.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052001?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт и градежништво ЛИСИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт-Куманово, ул. "Црнотравска" бр. 40.

Основач е Бајрами Ељам со изјава бр. 01-03.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.61, 15.81, 20.10/1, 20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување, посредување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои располага како ДООЕЛ-целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Бајрами Ељам, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2464/2003. (16578)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2534/2003 од 16.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052071?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги МБ-ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, с. Волково, ул. "103" бр. 45.

Дејности: 51.12, 51.13, 51.14, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.48, 52.63, 55.30/1, 65.12/3, 74.40, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лозана Јакимовиќ-управител со неограничени овластувања го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Единствен содружник-Георгиева Жечка Димитрова од Р. Бугарија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2534/2003. (16579)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2611/2003 од 19.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052147?-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво Агенција за издавачка дејност, филмска продукција и мултимедија ПРО-КУЛТУРА ДОО, ул. "Маршал Тито" бр. 23, Тетово.

Основачи: Несет Јакупи од с. Слатина, Тетово и Исак Локмани од с. Слатина, Тетово.

Фирма: Агенција за издавачка дејност, филмска продукција и мултимедија ПРО-КУЛТУРА ДОО Тетово.

Седиште: Тетово, ул. "Маршал Тито" бр. 23.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 92.11, 92.12, 92.13, 92.32, 92.34, 92.40, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.43, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.24, 63.1, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, 74.40, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници и агенциски услуги.

Целосна одговорност.

За управител на друштвото се одредува Исак Локмани од с. Слатина, Тетово.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2611/2003. (16580)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2526/2003 од 17.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02052063?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и вадење на камен и песок ГАЛАКСИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Места" бр. 58, Скопје.

Назив на фирмата: Друштво за производство, трговија и вадење на камен и песок ГАЛАКСИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Места" бр. 58, Скопје.

Скратен назив: ГАЛАКСИЈА-КОМЕРЦ увоз-извоз Скопје.

Основач е Ѓорѓе Кирјас од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 31/31.

Дејности: 01.50, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.66, 26.82, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.20, 74.88, 74.84, 92.70, 92.71,

92.72, посредување во надворешнотрговскиот промет, застапување на странски фирми, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија и Црна Гора, комисионо работење, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународно посредништво, меѓународен транспорт на стоки, лизинг на машини за поседна намена во градежништвото.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Изет Сулејмани-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2526/2003. (16581)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2364/2003 од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 020519017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги БУЦО-ТРЕЈД С.А. ДОО експорт-импорт, ул. "Шарпланинска" бр. 19, Куманово.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 80.42, 92.34, 65.12, 72.60, 93.02, 93.04, 22.22, 22.23, 22.25, 22.14, 71.40, 92.31/2, 92.32, 74.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени повластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Љатиџи Седат, управител без ограничувања.

Содружници се: Љатиџи Ариф и Љатиџи Седат.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2364/2003. (16582)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2086/2003 од 28.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 020516237-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси ТП НАСИР КОМЕРЦ Идајет Џемаили Реџеми, с. Долно Свиларе, Кондово.

Основач е Реџеми Идајет од с. Долно Свиларе, Кондово.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот-поединец за обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Реџеми Идајет, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2086/2003. (16583)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2292/2003 од 17.06.2003 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за издавачка дејност МАКЕДОНСКА РЕЧ ДОО Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 1/1/10.

Содружници се: Димче Петревски, Горјанче Петревски и Нове Цветаноски, сите од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Димче Петревски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2292/2003. (16584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2105/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 020516427-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси СЕМРА И САРА ТП Азим Тефик Еминовски, ул. "М. Митески" бр. 8-1/7, Скопје.

Основач е Азим Еминовски, ул. "М. Митески" бр. 8-1/7, Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Азим Еминовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2105/2003. (16586)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1871/2003 од 17.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 020514087-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси ЦАЛЕ-СШ ТП Селедин Ејуп Шкрета, бул. "Македонска косовска бригада" бр. 17/1, Скопје.

Основач е Селедин Шкрета, бул. "Македонска косовска бригада" бр. 17/1, Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Селедин Шкрета, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1871/2003. (16587)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2308/2003 од 11.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051845?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги БИЗНИС МИЛЕНИУМ ДООЕЛ, ул. "Народен фронт" бр. 5/1-57.

Основање на трговско друштво како ДООЕЛ согласно ЗТД.

Име: Друштво за производство, трговија и услуги БИЗНИС МИЛЕНИУМ ДООЕЛ Скопје.

Седиште: ул. "Народен фронт" бр. 5/1-57.

Основач е Владимир Владимиров од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5/1-57.

Дејности: 28.52, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, малограничен промет, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција).

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител на друштвото се именува Владимир Владимиров, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2308/2003. (16588)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2329/2003 од 04.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051866?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД за производство, трговија, транспорт и градежништво ДЕМОКОМ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "С. Томовиќ" бр. 21.

Основач е Арифи Башким, со Изјава бр. 01-03.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 15.61, 15.81, 20.10/1, 20.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.62, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување, посредување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои располага како ДООЕЛ, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Арифи Башким, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2329/2003. (16589)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2339/2003 од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051876?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговија со прехранбени производи ИБО-ПРОМ Мухамед Идриз Зекири, Тетово, ул. "Преспанска" бр. 49.

Основач е Муртезан Идриз Зекири од Тетово, ул. "Преспанска" бр. 49.

Фирма: ТП Трговија со прехранбени производи ИБО-ПРОМ Мухамед Идриз Зекири.

Седиште: Тетово, ул. "Преспанска" бр. 49.

Дејности: 52.11, 52.27, 52.63.

За управител на ТП се одредува Мухамед Зекири од Тетово.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2339/2003. (16590)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2408/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051945?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги КЕКЕ-ДО ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. "Димче Мирчев" бр. 49.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 36.63, 50.10, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.60, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, СРЈ, Грција и Албанија, услуги во меѓународниот друмски сообраќај и шпедиција, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, продажба на странски стоки на консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Панда Димитрова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2408/2003. (16591)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 350/03 од 11.07.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-1788-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРАТОВО, ул. "Гоце Делчев" бб.

Бришење на јавната установа согласно Одлуката за именување и дополнување на Одлуката за утврдување на мрежа на јавни установи за социјална заштита бр. 23-2555/1 од 26.05.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 350/2003. (19362)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 16/03, се запишува Здружението на Пинг понг клуб "Цокер"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на сите спортови во Охрид и Р. Македонија, донесување на програми за развој и унапредување на работата на клубот, учество во реализација на системот на натпревари што го организира федерацијата на Македонија, прифаќање на организација на натпревари за сите категории, како и организација на меѓународни средби и натпревари кои ќе му бидат доверени, организира тренижен процес и подготовки на членови на клубот, реализира програма за надградба на стручните кадри во клубот, дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на клубот, води документација за своето членство, води документација за одржани тренинзи, натпревари кои ги организира клубот и издава годишен билтен на клубот, се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема, реквизити, за организација на тренинг и натпревари за своите членови, се грижи за подобрување на материјалната основа за работа на клубот, води евиденција за спортистите, спортските работници, школата и секциите, води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот, извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, Статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид, ул. "Димитар Влахов" бр. 1.

Овластено лице за застапување на здружението е Христина Белеска од Охрид, нас. Рача.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 16/03. (21847)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решени I. Рег. Зг. бр. 64/03 од 14./08.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани под името "Зенит", општина Кисела Вода-Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 19/2, Скопје, Република Македонија.

Здружението се организира и дејствува на подрачјето на градот Скопје и Република Македонија.

Основните цели и задачи на здружението "Зенит" од Скопје се: остварување на поширок заеднички интерес и вршење на дејности и активности за унапредување на економски, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверување во согласност со Уставот и Законот, а посебно афирмирање, унапредување на образованието и културата на младите во Република Македонија според европски стандарди.

Со денот на уписот на здружението на граѓани "Зенит" од Скопје, истото се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа од денот на одобриениот упис 14.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. бр. 64/03. (21817)

Основниот суд Скопје II - Скопје, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на 25.06.2003 година, под II Рег. зг. бр. 50/03 го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на ракометен клуб „Кастратовиќ“ Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 1/2-19, Скопје.

Дејноста на Ракометниот клуб „Кастратовиќ“ е да го развива, проширува и унапредува ракометниот спорт во интерес на членството на клубот и општествената заедница, да им овозможи на што поголем број деца и младинци да се занимаваат со ракометниот спорт врз аматерски основи со што би се развивала нивната спортска култура и спортски квалитети, да ги воспитува членовите на клубот во духот на хуманоста, другарството, толеранцијата и фер плејот, активно да учествуваат во креирањето и спроведувањето на општата спортска политика во рамките на РФМ, и други сродни спортски асоцијации, да развива, проширува и одржува пријателски спортски односи и врска со други соодветни клубови во градот и државата, како и со клубови од други земји во рамките на усвоени принципи и спогодби за таква соработка, да соработува со стопански производни, трговски услужни и други организации и органи во градот во решавањето на прашањата од областа на спортот и активно да се вклучува во спроведувањето на задачите и акциите на тој план.

Со денот на запишувањето во регистарот, ракометниот клуб „Кастратовиќ“ од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 50/03. (22004)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 15/2003 од 30.05.2003 година, отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец "ОКТОПОД" Трафика Илијевска Трајче Драгица, со седиште на ул. "Благој Горев" бр. 9, Велес, со жиро сметка бр. 41600-601-67024 при Агенцијата за работа со блокирани сметки-ПЕ Велес и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје, поради запишување во судскиот регистар како и во Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Велес, заради запишување во јавните книги и до Основното јавно обвинителство во Велес.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (21714)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 180/2003 од 29.07.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало Невенка Стојчева Гротехно-Комерц увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште во Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 17/17, запишан во регистарска влошка бр. 01003180 на Основниот суд Битола, со жиро сметка бр. 500-0000002525-18 при Стопанска банка АД Битола, со дејност со шифра 51.70-друга трговија на големо. Стечајната постапка се отвора, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (21768)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 131/2003 од 18.07.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „Кардинал“ увоз-извоз ДОО Прилеп, со седи-

ште на ул. „Цане Илиоски“ бр. 40 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01012687?-3-03-000, со решение Трег. бр. 255/2001 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка бр. 3000200000223-45 во Комерцијална банка АД Скопје – филијала Прилеп, поради постојна и идна неликвидност.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради тоа што имотот на должникот не е доволен ни за намирување на трошоците на постапката.

Основачите на должникот ги преземаат евентуално дополнително пријавените побарувања од доверителите.

Од Основниот суд во Прилеп. (22068)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 125/2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Земјоделска прометна задруга „Агромото Промет“ увоз-извоз с. Крушевица, со седиште во с. Крушевица, запишан во регистарска влошка бр. 2-369, со решение Срег. бр. 3714/95 на Основниот суд во Битола, со основна дејност поделство, со жиро сметка бр. 41100-601-55034 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, поради постоечка и идна неизбежна неликвидност.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (22069)

Основниот суд во Битола објавува дека со решение Ст. бр. 187/03 од 14.08.2003 година се отвора стечајна постапка над приватното претпријатие за трговија на големо и мало, извоз-увоз Дисконт Преспа ПО Ресен, запишан во рег. влошка бр. 1-2591 на Основниот суд во Битола, со дејност трговија на мало. Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (22112)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 264/02 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги МЕТРОПОЛ И ЈП КОМПАНИ ДОО Скопје со седиште на бул. „Антон Панов“ бр. 7, Скопје со жиро сметка 40100-601-266641 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Мира Груевска Димовска од Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87-1/5, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 15.09.2003 година во 10,30 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 268/02 од 18.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ВИНОЈУГ ДОО Скопје со седиште на ул. „Градски сид“ бр. 8, Скопје со жиро сметка 40100-601-189250 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Мира Груевска Димовска од Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 87-1/5, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 15.09.2003 година во 10,45 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22207)

## ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица со стан на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20 запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение Трег. бр. 238-02-06-03, објавува дека Друштвото за производство, трговија и транспорт ДЕНИС-КОМЕРЦ Биљана и др. ДОО увоз-извоз Берово, ул. „6“ бр. 13 е во ликвидација – прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21857)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение II. Трег. бр. 577/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија Винал-Имако ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Михајло Апостолски“ бр. 34/5 и жиро сметка бр. 200-000034326666 отворена при Стопанска банка А.Д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението II.Трег. бр. 2489/2003 од 05.08.2003 година, во регистарската влошка бр. 02023309?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за интелектуални услуги, производство и трговија МС-ЕКОНОМИКС ДОО, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 5-3/16, Куманово.

Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски. (22115)

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

Ликвидаторот Димитар Ковачевски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение П. Трег. бр. 1359/03 година објавува дека Друштвото за трговија и услуги С & С ДОО-ЕЛ Скопје со број на жиро сметка 270000000162168 отворена при Извозно и кредитна банка Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (22205)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 54/03 од 15.07.2003 година, е определено спроведување ликвидација над МИТШТЕДИЛНИЦА ДОО Куманово со седиште на ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 14 Куманово, запишана во судскиот регистар кој го води овој суд, регистарска влошка 1-28287-0-0-0.

За ликвидатори се определуваат Раде Весковски од Куманово, ул. „Страшко Симонов“ бр. 14 и Јордан Апостолов од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2/1.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторите со поднесување на пријава во два примерока со писмени докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (22143)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Петровска Јованка, нива во КО Драчево заведена во Поседовен лист број 432 за КО Драчево на К.П. 5001, план 9, скица 24 во м.в. „Градиште“, култура нива, кл. 7, со површина од 1006 м<sup>2</sup>, сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 300 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (21706)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Адеми Таип, нива во КО Студеничани заведена во Поседовен лист број 186 за КО Студеничани на К.П. 101, план 1, скица 2 во м.в. „Ада“, култура нива, кл. 3, со површина од 2972 м<sup>2</sup>, сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 75 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. „Нице Планина“ бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (21720)

Се продава пасиште построено на КП бр. 487/3-15-9 на м.в. „Здрачкоец“ пасиште од 4 класа во површина од 968 м<sup>2</sup>, КО-Маврово, сопственост на Дамјановски Чедомир Кирил од село Маврово-Гостивар за цена од 186.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-

вањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 73 во Гостивар. (21769)

Се продава идеален дел – една идеална половина (1/2) од земјоделско земјиште К.П. бр. 40/2, план 1, скица 3, во м.в. „Братиндолска Река“, култура ливада, класа 2, во вкупна површина од 2.525 м<sup>2</sup>, опишана во Поседовен лист број 874 за КО Дихово – сопственост на Димитров Љубе од Битола, ул. „Пецо Божиновски“ бр. 2, за вкупна продажна цена од 37.200 денари. Купувачот е должен да го плати данокот на промет и сите други трошоци.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на парцелите кои граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Луиза Христова, Безистен, локал број 14, Битола. (21770)

Над недвижниот имот 57/1000 идеални делови од објект и 58/1000 идеални делови од двор на К.П. 988/1 што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34, во м.в. „Монопол“, сопственост на ДПТУ Лабод Мак ДООЕЛ Штип, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 190/03 од 13.08.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на паричното побарување на износ од 65.000,00 евра. (21841)

Над недвижниот имот – приземје од објект број 1 (погон ЈАНГ) во Штип што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34 во м.в. „Монопол“ на К.П. бр. 988, во површина од 2.895,00 м<sup>2</sup> и доградба на приземје во површина од 55,00 м<sup>2</sup>, сопственост на ДПТУ МОНД ДООЕЛ Штип, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 189/03 од 25.07.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на парично побарување на износ од 100.000,00 евра. (21842)

Над недвижниот имот Управна зграда Монопол, што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 36 во Штип, изградена на К.П. 1026/1, во м.в. „Монопол“ со површина под објект 2482 м<sup>2</sup> или вкупно подрум, приземје и четири ката од 6000 м<sup>2</sup> и право на користење на дворна површина од 7145 м<sup>2</sup> сопственост на ДПТУ Мавис ДОО Штип, е заснован залог со Договор за залог врз недвижен имот заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 158/03 од 27.06.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување на износ од 9.000.000,00 денари. (21843)

Над недвижниот имот 71/1000 идеален дел од објект и 80/1000 идеален дел од право на користење на градежно земјиште, двор на К.П. 988/1 за КО Штип

сопственост на МК Модена ДООЕЛ Штип, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 167/03 од 09.07.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на паричното побарување на износ од 79.050,00 евра. (21844)

Над недвижниот имот деловен простор во Штип, на ул. „Сутјеска“ бб, кој се состои од два поврзани локала и тоа на К.П. бр. 4941/6 во површина од 26 м<sup>2</sup> и на К.П. бр. 4941/7 во површина од 25 м<sup>2</sup>, сопственост на Друштвото за вршење на градежни и занаетчиски работи Градител ДОО Штип, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот (хипотека) со својство на извршна исправа заведен кај нотарот Искра Кировска од Штип, под број ОДУ 181/03 од 23.07.2003 година во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Штип, за обезбедување на паричното побарување на износ од 300.000,00 денари. (21845)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 2/3 идеален дел од нива, построена на К.П. број 1624, план 5, скица 10, м.в. „Под Брег“, класа 5, со вкупна површина од 3215 м<sup>2</sup>, за купопродажна цена од 350,00 денари за метар квадратен, сосопственост на продавачот Кормушовски Петар од Скопје, ул. „Кленоец“ бр. 15 а.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. „Беласица“ бб, Скопски саем, Скопје, (21780)

Врз основа на Втор Анекс кон Договорот за обезбедување на парично побарување со хипотека ОДУ број 505/02 од 19.08.2002 година, изготвен од нотарот Славјанка Андреева од Велес по ОДУ број 218/03, над недвижниот имот сопственост на Друштвото за производство, трговија и градежни услуги ДЕЛТА-ПРОМ ДООЕЛ Велес, детално опишан во нотарскиот акт-договор за обезбедување на парично побарување со хипотека, изготвен од нотарот Слободан Поповски-општина Центар, Скопје, под ОДУ број 505/02 од 19.08.2002 година и Анекс Договор за обезбедување на парично побарување со хипотека, изготвен од нотарот Слободан Поповски-општина Центар, Скопје, под ОДУ број 560/02 од 16.09.2002 година, е заснован залог-хипотека запишан во Листот Г од имотните листови број 23645 и 17037 издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Велес, во корист на заложниот доверител Македонска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 36.500.000,00 денари. (21946)

На 15.03.2003 година, во нотарската канцеларија на нотарот Јован Стојчев, склучен е договор за залог-хипотека помеѓу: Стопанска банка АД Скопје-Скопје во својство на заложен доверител и ДОО „КОМ-КОРД“ Радовиш во својство на должник-заложен должник заведен под број ОДУ бр. 136/2003.

Заради обезбедување на побарувањето на Стопанска банка АД Скопје-Скопје наспрема ДОО „КОМ-КОРД“ Радовиш кое побарување произлегува од Договор за долгорочен девизен кредит, за набавка на товарно моторно возило кое ќе се купи од странство, залож-

ниот должник ДОО „КОМ-КОРД“ Радовиш го заложува следниот недвижен имот: стопански објект Пр+1 на К.П. бр. 3694/4, м.в. „Долна Рудина“ со површина од 300м<sup>2</sup> на приземје (магацин со две канцеларии) и кат со површина од 100м<sup>2</sup> (канцеларии), со двор со површина од 2669м<sup>2</sup> и земјиште под објект на истата катастарска парцела со површина од 300м<sup>2</sup>. Наведениот недвижен имот е евидентиран во поседовен лист бр. 4113 за КО Радовиш на име на ДОО „КОМ-КОРД“ Радовиш.

Заложниот должник со наведениот недвижен имот се име стекнато врз основа на Договор за продажба Ов. бр. 2/96 од 9.01.1996 година, заверен кај Основниот суд во Радовиш. (21947)

Михајло Маневски од Скопје, го продава својот 1/2 идеален дел од следниот недвижен имот: култура нива, 5-та класа со површина од 2050м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 510, план 11, скица 24, во м.в. „Село“ и култура нива, 5-та класа со површина од 1526м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 520, план 11, скица 24, во м.в. „Зад Црква“, заведени во Поседовен лист бр. 405 во КО Башино Село, за вкупна купопродажна цена од 358.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (21948)

Се продава земјоделско земјиште: 1/10 идеален дел од КО Ваташа, К.П. бр. 2462, дел 2, план 007, скица 003, м.в. „Катуниште Шупурот“, култура-шуми, класа 3, со вкупна површина од 1015м<sup>2</sup>, КО Ваташа, К.П. бр. 2567, план 007, скица 003, м.в. „Катуниште Шупурот“, култура шума, класа 4, со вкупна површина од 500м<sup>2</sup> и КО Ваташа, К.П. бр. 2568, план 007, скица 003, м.в. „Катуниште Шупурот“, култура нива, класа 3, со вкупна површина од 819м<sup>2</sup>, сопственост односно сосопственост на Александар Илов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1119 и бр. 2314, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (21949)

Се продава нива, класа 5, на К.П. бр. 1940, во м.в. „Бела Чешма“, со површина од 4232м<sup>2</sup>, заведени во Поседовен лист бр. 454, за КО Мажучиште, сопственост на Тодески Миленко од Прилеп, ул. „Шакир Војвода“ бр. 5, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. „Сотка Ѓорѓиоски“ бб. (21950)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од К.П. бр. 44/147-1, нива од 6 класа, со површина од 600м<sup>2</sup>, на м.в. "Тепиште", заведена под П.Л. бр. 86 за КО Жировница, сопственост на Далипи Ајрула Муарем од Гостивар, за купопродажна цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (21951)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 44/147-1, нива од 4 класа, со површина од 551м<sup>2</sup> и цела К.П. бр. 44/147-1, градина од 3 класа со површина од 417м<sup>2</sup> (на лице место една парцела) и двете на м.в. "Сап", заведени под П.Л. бр. 2450 за КО Бањица, сопственост на Бајрами Накила Едисе од с. Долна Бањица, Мемеди Накила Накшије, Мемеди Накила Таибе, двете од Врапчиште и Хасани Шабан Абдулкадар од Гостивар, за купопродажна цена од 110.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (21953)

Се продава недвижен имот-нива, 6 класа со вкупна површина од 975м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 592/47, м.в. "Кременјарник", КО Волково, сопственост на Ралев Киро од Скопје и Ралевски Диме од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на парцелите што граничат со немерената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Симона Николиќ од Скопје, ул. "Васил Горгов" бр. 37. (21882)

Со нотарски акт ОДУ бр. 151/03 од 14.08.2003 година, изготвен од нотарот Љубица Моловска од Скопје, воспоставено е заложно право-регистраан залог врз следните подвижни предмети: гравирачка машина која се состои од: 1. ком. 25 ER LASER ENGRAVERTROTEC 220V/50HZ (гравирачка машина), земја на потекло УС, 1. ком. Exhaust Venta 220V/50HZ (правосмукалка), ласерски гравер и тоа: 1.ком. 50 ER LASER ENGRAVER "TROTEC" 220V/50HZ, сопственост на Тродат-Слободан Ангеловски, видно од фактура бр. 410.403 од

09.12.1998 година на TROTEC WELS Austria и фактура бр. 301609/223 од 24.07.2003 година на TRODAT WELS Austria, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.800.000,00 МКД. (22037)

Врз основа на Договор за залог (хипотека), со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Верица Панова од Струмица, под ОДУ бр. 171/03 од 14.07.2003 година, склучен меѓу МИШЕЛИН УНГАРИЈА ЛТД, како заложен доверител и ДТПУ "МИНКА-ДА" увоз-извоз ДОО Струмица, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижниот имот: деловен простор во Струмица, на К.П. бр. 6399/8, м.в. "Кел Герен", со вкупна површина од 861м<sup>2</sup>, во КО Струмица, земјиште под зграда бр. 1, на К.П. бр. 6399/8, ул. "Кел Герен", со површина од 149м<sup>2</sup>, земјиште под зграда бр. 2, на К.П. бр. 6399/8, ул. "Кел Герен", со површина од 114м<sup>2</sup>, земјиште под зграда бр. 3 на К.П. бр. 6399/8, ул. "Кел Герен", со површина од 350м<sup>2</sup> и земјиште покрај зграда-двориште на К.П. бр. 6399/8, м.в. "Кел Герен", со површина од 2657м<sup>2</sup>, во КО Струмица, сопственост на заложниот должник ДТПУ "МИНКА-ДА" ДОО увоз-извоз Струмица. (22063)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Црешево, на К.П. бр. 648, на м.в. "Пударница", К.П. бр. 795, на м.в. "Смилковци", К.П. бр. 828 на м.в. "Смилковци", К.П. бр. 865, на м.в. "Пеев Дол", К.П. бр. 866 на м.в. "Пеев Дол" и К.П. бр. 2931 на м.в. "Куклевица", со вкупна површина од 6486м<sup>2</sup>, на кое е сопственик Димов Петко, за цена од 170,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (21980)

Се продава 64/125 од нива, класа 3, на К.П. бр. 4473 во м.в. "Торно Садово", со површина од 5861м<sup>2</sup>, заведена во Имотен лист бр. 13160 за КО Прилеп, сопственост на Јованоски Михајло, ул. "Пецо Спиркоски" бр. 4, за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бб. (22064)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на К.П. бр. 4191, план 19, скица 56, на м.в. "Глобоки Разори", класа 2, со површина од 4946м<sup>2</sup>, заведено во поседовен лист бр. 4733 за КО Ресен, сопственост на Груевски Панде Горги од Ресен, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дна од денот на обаву-

вањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. “Мите Богоевски” бб, Ресен. (22065)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела К.П. бр. 613-5-14, нива од 6 класа, со површина од 967м<sup>2</sup>, на м.в. “Манастир”, заведено под П.Л. бр. 5, за КО Скудриње, сопственост на Асани Севдана Оломан од Скудриње, за купопродажна цена од 1000 ЕУР, во денарска противвредност.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (22066)

Се продава земјоделско земјиште и 2/13 идеален дел од (на л.м. 525м<sup>2</sup>) од К.П. бр. 4448, нива од 1 класа, која целата е со површина од 3439м<sup>2</sup>, на м.в. “Бунарче”, заведена под П.Л. бр. 484 за КО Гостивар, сопственост на Љуши Гафур Усамедин од Гостивар, за купопродажна цена од 6.000,00 ЕУР во денарска противвредност.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште (“Службен весник на РМ” бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. “Кеј Братство” бр. 5-А. (22067)

Врз основа на приватна исправа – Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје под ОДУ. бр. 329/03 од 18.08.2003 година, заложниот должник Друштво за производство, трговија и угостителство Стерули и Кочо АУТОМОБИЛЕ СК ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Скупи” бб, има заложено свој недвижен имот подробно опишан во потврдената приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е регистриран во јавната книга што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје. (22109)

Врз основа на нотарски акт изготвен од нотарот Нове Костовски од Скопје заведен под ОДУ. бр. 325/03 од 15.08.2003 година, заложниот должник Друштво за трговија и услуги на големо ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на бул. “Илинден” бр. 3/1 има заложено подвижен предмет-возило, подробно опишано во нотарски акт во полза на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Р. Македонија – Заложен регистар-Скопје. (22110)

Се продава недвижен имот – 800 м<sup>2</sup> од делот од 45/65 сопственост на Маја Казакова од нивата 7-ма класа која има вкупна површина од 1.720 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. 1645 во м.в. “Млака” КО Горно Соње.

Се повикуваат сосопствениците на наведената парцела, како и сопствениците на соседните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавата за прифаќање на понудите да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. “Иван Козаров” бр. 24, лок. 23 (ДТЦ “Стара Рампа”). (22103)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште сопственост на Петкоски Цане од село Заполжани, заведено во поседовен лист број 36 за КО Кутлешево парцела број 120/1, м.в. “Чаир”, ливада класа 4, со површина од 5000 м<sup>2</sup> и недвижен имот заведен во поседовен лист број 73 за КО Кутлешево парцела број 120/1, м.в. “Чаир” ливада класа 4, со површина 1017 м<sup>2</sup> и парцела број 120/2, м.в. “Чаир”, ливада класа 4 со површина 3807 м<sup>2</sup>, купопродажната цена изнесува 15.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. “Кузман Јосифовски” бр. 8, Прилеп. (22111)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Тодоровска Трпанка, нива во КО Д. Лисиче, заведена во Поседовен лист број 1142, за КО Д. Лисиче на К.П. 137, план 3, во м.в. “Село” култура нива, класа 3, со површина од 5994 м<sup>2</sup>, сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 250 денари по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенство право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотар Хакија Чоловик на ул. “Нице Планина” бр. 16, нас. Драчево-Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (22108)

Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузмановски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 500/03 од 14.08.2003 година, склучен помеѓу Трговското друштво за производство, трговија и услуги Тодор Пирузев и др. “АСП” увоз-извоз ДОО Охрид со седиште на бул. “Македонски Просветители” бб, Охрид како заложен доверител и Акционерско друштво за градежништво “ТРУДБЕНИК” Охрид со седиште на ул. “Кеј Маршал Тито” бб, Охрид како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот должник Акционерско друштво за градежништво “ТРУДБЕНИК” Охрид и тоа врз следниот недвижен имот: апартмани на КП број 968/2 на место викано “Рот” и тоа под објект со површина од 130 м<sup>2</sup> и двор со површина од 310 м<sup>2</sup> или вкупна повр-

шина од 440 м<sup>2</sup> во КО Конско, а за обезбедување на Спогодба број 03-1638/1 од 14.08.2003 година во износ од 12.569.946,00 денари, со денарска законска затезна камата сметано од 13.10.1998 година до конечната исплата како и трошоци на постапка во износ од 182.060,00 денари. (22194)

Се продава недвижност: КП 461/5 на м.в. "Татарица", нива класа 2, во вкупна површина од 750 м<sup>2</sup> кој имот е подробно опишан во Поседовен лист 211 за КО Олевени сопственост на Михајло Лазаревски од Битола, за вкупна купопродажна цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (22196)

Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хипотека од прв ред во својство на извршна исправа составен од нотарот Виолета Ангеловска од Битола, под ОДУ бр. 265/03 од 13.08.2003 година, склучен помеѓу ОХРИДСКА БАНКА АД Охрид како заложен доверител и ТЕТЕКС - КРЕДИТНА БАНКА АД - Скопје филијала Битола, како заложен должник, заснован е залог од прв ред во корист на заложниот доверител на недвижност сопственост на заложниот должник и тоа: 1/2 - една идеална половина од административни простории кои се наоѓаат во Битола на ул. "Маршал Тито" бр. 16 од вкупна површина 431 м<sup>2</sup> и дворно место од вкупна површина 25 м<sup>2</sup> построени на КП 6180 подробно опишани во ПЛ 5201 за КО Битола. (22199)

Се продава недвижност 310 м<sup>2</sup> од 265/341 идеални делови од КП 345 за Раштани од вкупна површина 5157 м<sup>2</sup>, нива класа 4, на место викано "Средни Лозја" сопственост на Гоце Божиновски од Горно Оризари, Битола, на ул. "Раштанска" бр. 14, кој имот е подробно опишан во Поседовен лист бр. 341 за КО Раштани за купопродажна цена од 150,00 денари по 1 метар квадратен.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (22200)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог со сила на извршна исправа ОДУ 165/03 од 20.08.2003 година кај нотарот Нада Прочкова од Гевгелија, склучен помеѓу Владата на Република Македонија преку Советот за радиодифузија како заложен доверител и Трговското радиодифузно друштво ТВ МИГ 21 Крсте ДОО-ЕЛ Гевгелија, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети сопственост на должникот - заложникот

от должник кое заложно право е заведено под единствен идентификационен број 11520030000074 од 20.08.2003 година во Централниот регистар за подвижни предмети и права Скопје. (22201)

Се продава нива на К.П. бр. 156, план 005, 010 во м.в. "Село" катастарска класа 4, со површина од 218м<sup>2</sup>, заведена во Имотен лист бр. 20, за КО Дабниште, издаден од ДЗГР-Одделени за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Стојанов Ристо Ангел од Кавадарци, ул. "11 Бригада" бр. 8, за купопродажна цена од 5.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (22195)

Над недвижниот имот сопственост на Индустија за градежни материјали ВРАТНИЦА АД Вратница, кој недвижен имот претставува: градежни објекти кои се наоѓаат во кругот на ИГМ "Вратница"-Вратница и тоа: објект-производна хала 1, која се наоѓа во село Вратница со површина од 2134м<sup>2</sup>, компресорска станица со површина од 28,30м<sup>2</sup>, кујна и трпезарија (ресторан) со површина од 184м<sup>2</sup> и административна зграда П+1 и гардероби со површина од 462,30м<sup>2</sup>, на кој е сопственост врз основа на пресуда ПС бр. 19/2001 од 03.10.2001 година, донесена од страна на Основниот суд во Тетово, е заснован залог со нотарски акт-Договор за залог (хипотека) изготвен од страна на нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 271/03 од 08.08.2003 година, во корист на заложниот доверител Република Македонија, Министерство за финансии-Компензационен фонд од странска помош-Јапонија, Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 29.000.000,00 ЛПУ. (22210)

Над недвижниот имот сопственост на Трговското друштво Паскалин Компани ДОО Гевгелија, БДС 5136458, објектите - магацински простор изградени на КП 163/1 и 163/2 внесени во ПЛ број 2304 за КО Гевгелија, под објекти во површина од 664 м<sup>2</sup> и од КП 164 и КП 165 внесени во истиот ПЛ за КО Гевгелија, под објект во површина од 432 м<sup>2</sup>, врз основа на Одобрение за градба У. бр. 09-77/1 од 19.03.1997 година издаден од ПЕ за урбанизам градежништво и заштита на животната средина, Гевгелија; Одобрение за градба У. бр. 09-938/1 од 28.06.1998 од ПЕ за урбанизам градежништво и заштита на животната средина Гевгелија; Одобрение за градење бр. 15-590/3 од 18.10.2002 издаден од Министерството за транспорт и врски-ПО Гевгелија; Решение за употреба на деловен простор У.бр. 09-155/1 од 04.04.1997 издадено од ПЕ на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Гевгелија и Решение за употреба бр. 15-513/3 од 08.07.2003 година издадено од Министерство за транспорт и врски ПО Гевгелија, заснован е залог со Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под ОДУ број 215/03 од 12.08.2003, од нотарот Горги Николов од Гевгелија, во корист на заложниот доверител Стопанска Банка АД Скопје, со БДС 4065549 за обезбедување на парично побарување од 200.000,00 евра. (22236)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина м.в. "Дебело Поле" опишана како КП. бр. 4735/1 за КО Охрид со површина од 2311 м<sup>2</sup> за цена од 80 ден. по метар квадратен, сопственост на Назиф Мексуд.

Се повикуваат сите можни сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" -8 (мезанин). (22239)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 4394/1 на м.в. "Бунарче" нива од 1-ва класа со површина од 1243 м<sup>2</sup> и КП бр. 4396/1 на м.в. "Бунарче" нива од 1-ва класа со површина од 1082 м<sup>2</sup> заведен во ПЛ бр. 586 за КО-Гостивар сопственост на Фејзи Џемко Неџби, Фејзи в.д. Шабан Радифе, Фејзи Џемко Азби, Фејзи Аки Амза, Фејзи Шабан Дилавер и Фејзи Шабан Мирсад од Гостивар за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски ул. "Браќа Гиновски" бр. 73 во Гостивар. (22238)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1358845 на име Салиоски Фестим, ул. „Азим Мустафа“ бр. 82, Охрид.

Пасош бр. 242108 на име Рабије Ајдини, ул. „Киро Фетак“ бр. 1, Куманово. (22032)

Пасош бр. 1749772 на име Шабан Ханџиу, ул. „Илинденска“ бр. 169, Гостивар. (22351)

Пасош бр. 1264134 на име Сулејмани Јетмира, с. Падалиште, Гостивар. (21759)

Пасош бр. 1516202 издаден од СВР-Скопје на име Самет Сали, ул. "4" бр. 6, с. Сарај, Скопје. (21997)

Пасош бр. 1395370 издаден од СВР-Скопје на име Евзал Муртезани, с. Греч, Скопје. (22001)

Пасош бр. 1212650 издаден од СВР-Тетово на име Димитриеска Весна, ул. "135" бр. 4-а, Тетово. (22002)

Пасош бр. 1676399 издаден од СВР-Скопје на име Имерула Муртезани, с. Студеничане, Скопје. (22016)

Пасош бр. 1710952 издаден од СВР-Скопје на име Чуљевиќ Самир, с. Љубин, Скопје. (22038)

Пасош бр. 1240931 издаден од СВР-Штип на име Чамушев Ванчо, ул. "Крсте Мисирков" бр. 79, Скопје. (22070)

Пасош бр. 418537/94 на ме Марковиќ Слободанка, ул. "Д. Туцовиќ" бр. 1-3/8, Куманово. (21443)

Пасош бр. 0208865 издаден од СВР-Скопје на име Анчева Љиљана, ул. "Самоилова" бр. 170, Скопје. (22074)

Пасош бр. 595807 издаден од СВР-Гостивар на име Арбена Џемаили, с. Дебреше, Гостивар. (22076)

Пасош бр. 1569236 издаден од СВР-Гостивар на име Шеху Серхат, ул. "ЈНА" бр. 212, Гостивар. (22077)

Пасош бр. 598784 издаден од СВР-Скопје на име Вукашин Димушевски, ул. "13" бр. 91, Скопје. (22079)

Пасош бр. 1169577/98 на име Меноски Касим, с. Мислодежда, Струга. (22080)

Пасош бр. 1186995 издаден од СВР-Скопје на име Закев Лазар, ул. "Коце Металец" бр. 1в/1/16, Скопје. (22090)

Пасош бр. 1276660 на име Сељими Зурка, с. Лешница, Кичево. (22092)

Пасош бр. 1276661 на име Сељими Феим, с. Лешница, Кичево. (22093)

Пасош бр. 363572 на име Зендели Зекир, Кичево. (22096)

Пасош бр. 1302901 издаден од СВР-Скопје на име Стојчевски Мирослав, ул. "Народни херои" бр. 1, Скопје. (22098)

Пасош бр. 1660836 на име Ѓура Сабиха, Струга. (22099)

Пасош бр. 1562632/01 на име Истрефи Азми, Струга. (22100)

Пасош бр. 217440 на име Демку Гзим, с. Добовјани, Струга. (22101)

Пасош бр. 1320016 издаден од СВР-Дебар на име Сејдовски Ервин, с. Џеписhte, Дебар. (22107)

Пасош бр. 685944 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Нури, ул. "Решат Џафер" бр. 10-а, Скопје. (22113)

Пасош бр. 766139 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Зурије, ул. "Решат Џафер" бр. 10-а, Скопје. (22114)

Пасош бр. 0274528 издаден од СВР-Гевгелија на име Николоска Софија, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 42-4/19, Скопје. (22120)

Пасош 1514368/01 издаден од СВР-Скопје на име Ермина Хоџиќ, ул. "Бутелска" бр. 286, Скопје. (22138)

Пасош бр. 1451955 издаден од СВР-Скопје на име Јашари Шаип, Скопје. (22140)

Пасош бр. 1555820 издаден од СВР-Велес на име Мелек Мами, ул. "Стефан Богоев" бр. 41, Велес. (22141)

Пасош бр. 1839593 издаден од СВР-Гостивар на име Зибери Месут, ул. "Младен Симоноски" бр. 22, Гостивар. (22144)

Пасош бр. 1455690 издаден од СВР-Скопје на име Лековиќ Нихат, с. Батинци, Скопје. (22172)

Пасош бр. 188787 на име Џекова Марија, Валандово. (22175)

Пасош бр. 017107 на име Јонузова Есра, с. Дебели, Валандово. (22176)

Пасош бр. 955207 издаден од СВР-Скопје на име Осман Терзиќи, ул. "4" бр. 121, Сарај, Скопје. (22177)

Пасош бр. 554605 издаден од СВР-Скопје на име Ајрије Терзиќи, ул. "4" бр. 121, Сарај, Скопје. (22178)

Пасош бр. 1025252 издаден од СВР-Св. Николе на име Иван Митев, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 47, Св. Николе. (22179)

Пасош бр. 224934 издаден од СВР-Св. Николе на име Горан Митев, ул. "Питу Гули" бр. 43, Св. Николе. (22180)

Пасош бр. 1176780 на име Гзим Османи, с. Злокуќане, Куманово. (22187)

Пасош бр. 1337186 на име Рахмани Имер, Струга. (22188)

Пасош бр. 101882 издаден од СВР-Скопје на име Гарип Асани, с. Арачиново, Скопје. (22203)

Пасош бр. 1378691 издаден од СВР-Скопје на име Пушители Ферат, с. Арачиново, Скопје. (22204)

Пасош бр. 1754709/02 на име Акиевски Седат, ул. "Абдула Прешева" бр. 1А, Куманово. (22214)

Пасош бр. 1667686 на име Мемети Неат, с. Јажинце, Тетово. (21396)

Пасош бр. 0778725 на име Тимов Ристо, с. Градошорци бр. 49, Струмица. (22191)

Пасош бр. 0647140 на име Георгиев Васе, с. Баница бр. 136, Струмица. (22193)

Пасош бр. 1421723 издаден од СВР-Скопје на име Мемет Муртези, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 38/5-5, Скопје. (22213)

Пасош бр. 1331778 издаден од СБР-Скопје на име Меметов Серхан, ул. "Селечка планина" бр. 5-а, Скопје. (22215)

Пасош бр. 1274137 издаден од СБР-Скопје на име Мемети Мевлан, с. Ласкарци бб, Скопје. (22224)

Пасош бр. 1631239 издаден од СБР-Куманово на име Исмаил Јашари, с. Черкеско Село, Куманово. (22231)

Пасош бр. 1714196 издаден од СБР-Куманово на име Кемал Јунузи, ул. "Правда Спасовска" бр. 28, Куманово. (22232)

Пасош бр. 1232902 издаден од СБР-Скопје на име Насер Али, с. Глумово, Скопје. (22234)

Пасош бр. 1193463 издаден од СБР-Скопје на име Горјан Христовски, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 6, Скопје. (22237)

Пасош бр. 1506881 издаден од СБР-Велес на име Мемедова Фатима, ул. "Маца Овчарова" бр. 65, Велес. (22240)

Пасош бр. 1258396 издаден од СБР-Гостивар на име Елмази Идајет, с. Долна Бањица, Гостивар. (22243)

Пасош бр. 1036906 на име Киро Цековски, с. Д. Српци, Битола. (22247)

Пасош бр. 363366 на име Љазам Чамили, с. Зајас, Кичево. (22248)

Пасош бр. 1147228 на име Поп Арсов Миле, с. Липец, Винаца. (22250)

Пасош бр. 1798387 на име Котески Јане, ул. "Пчиња" бр. 7, Прилеп. (22251)

Пасош бр. 956378 на име Иванова Љубица, ул. "Вера Јоциќ" 16/38, Скопје. (22252)

Пасош бр. 1790680 на име Валбона Туркеша, Дебар. (22257)

Пасош бр. 124977 издаден од СБР-Скопје на име Сарчевски Тихомир, ул. "Самоилова" бр. 108, Скопје. (22266)

Пасош бр. 131368 издаден од СБР-Скопје на име Никуљска-Сарчевска Љиљана, ул. "Самоилова" бр. 108, Скопје. (22267)

Пасош бр. 834418 издаден од СБР-Скопје на име Стружанчев Васко, ул. "Питу Гули" бр. 32, Скопје. (22269)

Пасош бр. 241853 на име Петровиќ Милан, с. Матејче, Куманово. (19663/01)

Пасош бр. 432896/94 издаден од СБР-Скопје на име Алија Џемко, ул. "376" бр. 182, Скопје. (22303)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 54/03 за пасош бр. 1375020 на име Селмани Зејнеп, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино, наместо "Неготино" треба да стои "Куманово". (21641)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 54/03 за пасош бр. 1375021 на име Демири Редуп ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино, наместо "Неготино" треба да стои "Куманово". (21640)

Чекови од тековна сметка бр. 13132452 со бр. 0014-001312437, 0014001312441, 0014001352673, 001400135-2674 и бр. 0014001352675 издадени од Комерцијална банка на име Целадин Јахир, Скопје. (22005)

Чекови од тековна сметка бр. 09564917 од бр. 001600-0535463 до бр. 0016000535467 издадени од Комерцијална банка на име Тофиловска Марина, Скопје. (22007)

Чекови од тековна сметка бр. 03728260 со бр. 00170-00958894 и од бр. 0017001002593 до бр. 0017001-002596, од бр. 0017001002598 до бр. 0017001002600, од бр. 0017001002588 до бр. 0017001002591 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гондева Марија, Скопје. (22036)

Чекови од тековна сметка бр. 13994863 бр. 001800-0456046 издадени од Комерцијална банка на име Крондирова Убавка, Скопје. (22078)

Чекови од тековна сметка бр. 8926-29 од бр. 00000-03965432 до бр. 0000003965435 издадени од КИБ-Куманово на име Цветковски Љупчо, Куманово. (22084)

Чекови од тековна сметка бр. 16382177 од бр. 0005-006500494 до бр. 0005006500503 издадени од Комерцијална банка на име Маркоски Бране, Скопје. (22123)

Чекови од тековна сметка бр. 14395208 од бр. 00140-01356385 до бр. 0014001356404 издадени од Комерцијална банка на име Рабеновиќ Милан, Скопје. (22142)

Чекови од тековна сметка бр. 16368237 со бр. 0003006771071, 0003006771074, 0003006771075, 0003006771076 и од бр. 0003006805775 до бр. 000300-6805778 издадени од Комерцијална банка на име Јованоска Биљана, Скопје. (22156)

Чекови од тековна сметка бр. 2899488 со бр. 00190-00326843, 0019000326846, 0019000443857 издадени од Комерцијална банка на име Снежана Бајлосова, Скопје. (22202)

Чек од тековна сметка бр. 11824339 со бр. 000200-1393295 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Сингеров Јордан, Скопје. (22256)

Работна книшка на име Камиле Бафтијари, Скопје. (21982)

Работна книшка на име Бљерта Љутвију, Скопје. (21983)

Работна книшка на име Алберт Љаџиф, Скопје. (22003)

Работна книшка на име Илиевски Алмир, Струга. (22009)

Работна книшка на име Колев Стојанчо, Делчево. (22011)

Работна книшка на име Нормина Шкриер, с. Лажани, Прилеп. (22013)

Работна книшка на име Јусуф Касами, Тетово. (22018)

Работна книшка на име Смиљановска Бранкица, с. Раотинце, Тетово. (22019)

Работна книшка на име Христовски Благоја, Скопје. (22023)

Работна книшка на име Алиов Садула, Радовиш. (22026)

Работна книшка на име Милошов Марјан, Скопје. (22031)

Работна книшка на име Тафовска Ѓулија, Скопје. (22072)

Работна книшка на име Василева Афродита, Скопје. (22073)

Работна книшка на име Зулбеари Адил, Кичево. (22082)

Работна книшка на име Бутракоски Златко, с. Крушани, Прилеп. (22088)

Работна книшка на име Петрески Игор, Охрид. (22089)

Работна книшка на име Закев Лазар, Скопје. (22091)

Работна книшка на име Музафер Туфаи, Скопје. (22094)

Работна книшка на име Јосифовски Дејан, Скопје. (22104)

Работна книшка издадена од Струмица на име Муше Билгаип, Скопје. (22128)

Работна книшка на име Мустафа Муарем, Скопје. (22071)

Работна книшка на име Беџет Мусли, Скопје. (22145)

Работна книшка на име Александар Миланов, ул. "Д. Влахов" бр. 16, Кочани. (22149)

Работна книшка на име Рикалоска Светлана, кеј. "9-ти Септември" бр. 70, Прилеп. (22153)

Работна книшка на име Димитров Стевче, ул. "В. Јоциќ" бр. 17, Крива Паланка. (22155)

Работна книшка на име Зеговска Јагода, Скопје. (22158)

Работна книшка на име Снежанка Јовановска, Скопје. (22160)

Работна книшка на име Даниела Јаневска, ул. "Б. Талев" бр. 23, Штип. (22165)

Работна книшка на име Кралев Стојанчо, ул. "Сремски фронт" бр. 11/5, Штип. (22166)

Работна книшка на име Петкоска Стојка, Мак. Брод. (22168)

Работна книшка на име Момироска Билјана, ул. "180" бр. 5/22, Тетово. (22169)

Работна книшка на име Кочоска Сузана, с. Непроштено, Тетово. (22170)

Работна книшка на име Зија Плава, ул. "Р. Цониќ" бр. 86, Тетово. (22173)

Работна книшка на име Нехат Редепи, Скопје. (22192)

Работна книшка на име Персида Момировска, Скопје. (22197)

Работна книшка на име Зоран Костовски, Скопје. (22198)

Работна книшка на име Оливера Блажевска, Скопје. (22212)

Работна книшка на име Миленко Станиќ, ул. "Т. Даскало" бр. 30/15, Битола. (22218)

Работна книшка на име Саитоски Караман, Струга. (22219)

Работна книшка на име Спасевски Горанче, с. Иванковци, Велес. (22226)

Работна книшка на име Азизоски Денис, ул. "Даме Груев" бр. 113, Охрид. (22229)

Работна книшка на име Даниловски Радослав, ул. "Г. Делчев" бр. 56А, Кратово. (22230)

Воена книшка на име Панов Игорчо, с. Уларци, Кочани. (22162)

Чековна картичка бр.347249 на име Соња Белевска, Охрид. (22008)

Свидетелство на име Ирфан Емрулаи, с. Камењане, Гостивар. (22010)

Свидетелство од средно образование на име Велеска Менка, с. Дебреште, Прилеп. (22012)

Свидетелство на име Мухович Асмир, с. Лажани, Прилеп. (22015)

Свидетелство на име Рамадан Мало, Струга. (22017)

Свидетелства за 2 и 3 година издадени од АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Веле Трифуновски, Скопје. (22020)

Свидетелство од 1 година на име Златанов Владо, Кочани. (22024)

Свидетелства на име Славе Димитриев, с. Покрајчево, Радовиш. (22025)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ДСТУ "Наце Буѓони" на име Адеми Фарук, Куманово. (22075)

Свидетелство на име Имрзате Салија, Тетово. (22083)

Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение на име Исмаили Неџмије, Куманово. (22085)

Свидетелство на име Нурчевски Идриз, Велес. (22086)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Стојановски Орце, Крива Паланка. (22102)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од "Димитар Влахов" на име Киров Јовица, Скопје. (22105)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име Дубовиќ Назифа, с. Балинци, Валандово. (22106)

Свидетелство на име Дардане Мусаи, Струга. (21788)

Свидетелство од 7 одделение на име Арсова Мирјана, Штип. (22150)

Свидетелство на име Амитова Џемазије, Велес. (22152)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година гимназија на име Халими Рега, Куманово. (22157)

Свидетелство од 8 одделение на име Данилов Симеон, Кочани. (22161)

Свидетелство од 8 одделение на име Стојанова Блага, Штип. (22164)

Свидетелство за завршен испит на име Милорад Ивановиќ, ул. "Вардарска" бр. 91, Радовиш. (22167)

Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Елвис Јакупи, Тетово. (22171)

Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година земјоделска насока издадени од ДЦУ "Цар Самоил"-Ресен на име Алиевски Себаедин, Ресен. (22174)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од гимназијата "Никола Карев" на име Валентина Пеева, Скопје. (22185)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од медицинско училиште на име Петров Светлана, Прилеп. (22208)

Свидетелство на име Фиуљанин Аземина, Велес. (22221)

Свидетелство на име Фиуљанин Амел, Велес. (22222)

Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Јусин Смаил, Штип. (22223)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Горѓи Димитров" на име Спасеноски Дончо, Скопје. (22235)

Свидетелство од 3 година земјоделска насока издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Ставри Маље, Ресен. (22245)

Свидетелство од 2 година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Кечуловска Злата, Ресен. (22246)

Индекс на име Костадинова Јорданка, Пониква 49, Кочани. (22244)

Ученичка книшка на име Паунова Наталија, Кочани. (22021)

Диплома за завршен четврт степен издадена од ДУФК "Методи Митевски Брицо" на име Мирче Чашуле, Скопје. (22006)

Диплома на име Мицкоска Ана, Прилеп. (22014)

Диплома на име Велкова Анета, Велес. (22027)

Диплома за 4 степен средно образование на име Крстева Даниела, Кочани. (22163)

Диплома на име Адамческа Светлана, кеј. "9-ти Септември" бр. 70/5, Пилеп. (22225)

Здравствена легитимација на име Тодоровски Васко, Велес. (22087)

Здравствена легитимација на име Петрушевска Борјана, Куманово. (22159)

Здравствена легитимација на име Кузмановска Софка, Велес. (22227)

Здравствена легитимација на име Гилевски Зоран, Охрид. (22228)

Здравствена легитимација на име Коцева Соња, Прбиштип. (22233)

Штедна книшка бр. 32997200 на име Цветан Маркоски, ул. "Даме Груев" бр. 229, Охрид. (22081)

Даночна картичка бр. 5030993100301 издадена од Управа за јавни приходи на име Исмет Сулејмани, Скопје. (22022)

Даночна картичка СБ. 01354489 издадена од Управа за јавни приходи на име МАГ-ПИМ, Струмица. (22190)

Даночна картичка бр. 4030994238788 издадена од Управа за јавни приходи на име Ман Експорт, Скопје. (22209)

Даночна картичка бр. 5012993101006 издадена од Управа за јавни приходи на име Јусуфи Адил, с. Зајас, Кичево. (22255)

Даночна картичка бр. 4030001404289 издадена од Управа за јавни приходи на име Студент Дунавска ДООЕЛ, Скопје. (22258)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-37/17 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Интендантски средства (чизми, чевли и влечки), по вид, количина, место на испорака и квалитативни карактеристики наведени во Список бр. 1.

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, ламела 3, во време од 13,00-14,00 часот во работен ден во време траење на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена во денари, франко краен корисник на купувачот, без пресметан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет на понудените средства (производител, потекло),
- рок на испорака и
- рок на важност на понудата.

Во прилог на понудата задолжително треба да се достави гаранција, во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во висина од 5% од вкупната вредност на понудените средства, со сите јавни давачки.

Понудувачот е должен да достави мостри за понудените средства со означен број на артикал до Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12 ламела 3, соба 31.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (да се достави согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки, во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа):

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

3. Извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности;

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или не е во процес на ликвидација;

5. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

6. Техничка способност на понудувачот согласно член 25 став 1 алинеја 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен наведените документи под точка 3. и точка 6. (член 25, став 1, алинеја 5 од Законот за јавни набавки).

#### IV. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО- ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 50 бода,
- техничка способност на понудувачот..... 40 бода,
- начин на плаќање..... 5 бода,
- рок на испорака .....5 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана на РМ, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки на денот на јавното отворање на понудите.

VI. ЈАВНОТО ОТВОРАЊЕ на понудите ќе се изврши на ден 15.09.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела I Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-197/7 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

#### 1. Општи одредби

1. Предмет на набавка:

Компот од сливи 5/1 21.260 лименки

2. Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од член 67 од Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските препарати. Испорака: франко Скопје – октомври 2003 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката не е делива.

#### 2. Содржина на понудата:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена во денари за нето плод за 1 кг, франко купувач, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет, потекло на производот,
- рок на испорака.

Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 2 (две) лименки компот до Министерството за одбрана – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела 3, соба 31.

3. Техничка документација (потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа):

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или не е во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 5 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач
- цена 60 бода;
  - техничка способност на понудувачот 30 бода;
  - начин на плаќање 5 бода;
  - рок на испорака 5 бода.

#### 5. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.09.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела I, Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-345/7 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

#### 1. Општи одредби

##### 1. Предмет на набавката:

1.2. Конзерви готови јадења по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики по Список бр. 1.

1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12 Скопје, ламела III, соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

##### 1.5. Набавката не е делива.

#### 2. Содржина на понудата:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена во денари за него плод за 1 кг, без пресметан ДДВ. ДДВ посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет (опис и потекло) на производот,
- рок на испорака.

3. Со понудата потребно е да се достави придружна документација (согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа):

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или не е во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки) за што понудувачите треба да достават:

- а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;

- б) опис на технички постројки на понудувачот;

- в) посочување на лица задолжени за контрола на квалитетот;

- г) мостра за понудените производи (по пет примероци од секој производ од Списокот бр. 1);

- д) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### 4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена 60 бода;
- техничка способност на понудувачот 30 бода;
- начин и услови на плаќање 10 бода.

#### 5. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, преку пошта, или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 12.09.2003 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Мострите за понудените производи се доставуваат до Министерството за одбрана – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела III, соба 31.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.09.2003 година со почеток во 9,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија – Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела I, Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 53/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

##### 2. Предмет на набавката

Осигурување на воздухоплови-хеликоптери АБ-212 (Z3-HNB) и БЕЛ 412 (Z3-HNC) од авиоодговорност и авиокаско, осигурување од последици на несреќен случај-незгода на пилотски и патнички седишта во хеликоптерот за случај на смрт од несреќен случај и случај на траен инвалидитет – по преглед.

##### 3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

##### 1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

##### 3. Начин на плаќање:

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

##### 4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

##### 1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

##### 6. Доставената документација не се враќа.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - висина на премија                  | 40 бода; |
| - висина на осигурена сума           | 40 бода; |
| - рок на исплата на осигурената сума | 10 бода; |
| - начин на плаќање на премија        | 10 бода. |

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.09.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата задолжително да се достави и примерок од полиса.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 54/2003

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

##### 2. Предмет на набавката:

Широк ремен со шнола, футрола за пиштол појасна, тактичка футрола за пиштол, футрола за резервен оквир, футрола за лисици, футрола за радио врска, футрола за клучеви, футрола за батериска лампа, држач за гумена палка изработени од материјал од синтетички влакна во црна боја – 3.700 ком.

Согласно Уредбата за униформи и делови на униформата за припадниците на полицијата („Службен весник на РМ" бр. 10/2000) и измена на Уредбата („Службен весник на РМ" бр. 72/2001).

##### 3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

##### 1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

##### 3. Начин на плаќање:

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање на истиот да се достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висина на бараниот износ.

##### 4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

##### 1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

6. Доставената документација не се враќа.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 40 бода;
- цена 30 бода;
- рок на испорака 15 бода;
- начин на плаќање 15 бода.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 12.09.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата задолжително да се достави мостра и тоа еден комплет која не се враќа и МВР нема обврска за плаќање.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 22 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува

#### ЈАВЕН ПОВИК

#### ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ЦАРИНСКАТА КВОТА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека се повторува постапката за распределба на нераспределен дел од царинската квота на стоките по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Република Словенија и тоа за:

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса, тарифна ознака 0401 20, во количина од 1.600 тони.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши по делови, во количини и динамиката на увоз и тоа:

а) Прв дел со рок на увоз до 30.09.2003 година

| Тарифна ознака | Наименување на стоката                                                                                                                                      | Единечна мерка | Количина |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 0401 20        | Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса | тони           | 800      |

б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 година

| Тарифна ознака | Наименување на стоката                                                                                                                                      | Единечна мерка | Количина |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 0401 20        | Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса | тони           | 800      |

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинската квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизација за учество во наддавање во износ од 3.000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен дел на царинската квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел од царинската квота се дадени во точка II. од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворени писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, заклучно со 12.09.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат поодделно за секој поединечен дел од царинската квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003).

Бонитетот треба да биде издаден од Централниот регистар на Република Македонија.

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на 18.09.2003 година во 10,00 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци I кат.

Министерство за економија

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 - пречистен текст и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 09/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на јавната набавка со ограничен повик е Министерството за финансии - Управа за јавни приходи - Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки), Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите за набавка на информатичка опрема.

1.3. Право на учество на јавната набавка има секое заинтересирано домашно, странско, правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење дејност која е предмет на набавката.

1.4. Спецификацијата ќе биде содржана во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

1.5. Набавката се спроведува во две фази согласно Законот за јавни набавки:

- фаза на претквалификација со прибирање на техничка документација, и
- фаза на прибирање понуди од понудувачите кои се квалификувале во фазата на претквалификација.

## 2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ги достават следните документи согласно член 38 од Законот за јавни набавки:

- Економско-финансиски бонитет;
- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на предметната набавка;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- Гаранција за квалитет и стандард (понудувачот приложува добиени атести и сертификати од домашни и странски институции или администрација).

2.2. Понудувачот ја доставува и придружната документација:

- Документ за регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
- Доказ за платени јавни давачки издаден од Управата за јавни приходи;
- Доказ од надлежен орган дека нема правосилна пресуда со која е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Документацијата од точка 2.2 алинеја 2, 3, 4 и 5 да се достави во оригинален примерок или копија заверена од нотар и не постара од шест месеци.

Документацијата која се доставува до набавувачот во фазата на претквалификација треба да ги содржи документите од точка 2.1 и точка 2.2.

Понудувачите кои се квалификувале по ограничениот повик, а до кои ќе биде доставено писмено барање за доставување понуда, задолжително е со понудата да приложат и банкарска гаранција во вид на депонирани средства во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката согласно член 58 став 1 и 2 од Законот за јавни набавки.

## 3. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ

Документацијата се доставува во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3.1. Рокот за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3.2. Пријавите се доставуваат во архивата на Управата за јавни приходи - Генерална дирекција - Скопје, на втори кат од 08.00 до 15.00 часот секој работен ден или преку пошта, на адреса бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1 (Комплекс Банки) Скопје.

## 4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Пријавите кои не се доставени во наведениот рок или не се во согласност со барањето и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

4.2. Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 3299-585 или 3299-508.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијат"-Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/2003

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 25/2003 е ЈП "Македонијат", со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни возила-камиони и градежни машини за вршење услуги во зимско одржување на магистрални и регионални патишта и интервенции во случај на елементарни непогоди на магистрални и регионални патишта.

1.3. Типот на моторните возила-камиони и градежни машини, местото на ангажирање и временскиот период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во дирекцијата на ЈП "Македонијат"-Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 14, секој работен ден од 8.00-14.00 часот, после уплата на неповратни средства во износ од 2.500,00 денари.

Уплатата се врши претходно на сметка на ЈП "Македонијат"-Скопје, Стопанска банка АД Скопје, жиро сметка бр. 200000002559725, даночен број 4030989230167.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02).

1.6. Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефективни часови во месецот со обезбедена присутност и приправност на моторното возило-камион и градежна машина и ракувачот на истата во тек на сите денови во месецот.

2.5. За повеќе од 40 ефективни часови во месецот, да се даде цената на машината заедно со ракувачот за еден ефективен час.

2.6. Понудените цени треба да бидат со одделно изразен ДДВ.

2.7. Роковите за извршување на услугите од овој отворен повик се дадени во тендерската документација.

2.8. Понудувачот во понудата да назначи година на производство на моторните возила-камиони и градежни машини.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката и сите технички карактеристики на возилото што се бараат во тендерската документација.

## 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судска регистрација на дејност.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.10. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

#### 4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

4.1. Досегашно искуство на понудувачот.

4.2. Доказ за техничка способност на понудувачот.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Тип и марка на возилото, години на старост на возилото (квалитет) 40 поени,
- Цена 30 поени,
- Начин на плаќање 30 поени.

#### 6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.09.2003 година (вторник) во 12.00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2003), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Општина Илинден, објавува

#### БАРАЊЕ БР. 1/20003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

##### 1. Општи одредби

1.1. Набавувач Општина Илинден - Фонд за локални патишта и улици.

##### 1.2. Предмет на набавката:

- Крпење на ударни дупки;  
- Крпење на ударни дупки со претходно засечување на рабовите во правилна форма, чистење, обеспрашување, прскање со битуменска емулзија на вертикални рабови, пополнување со асфалтна маса и машинско набивање БНХС 22;

- Тампонирање на улици во Општина Илинден со тампонски слој d=10 cm;

- Асфалтирање на улици во Општина Илинден со асфалтна маса од тип БНХС 16 d=7 cm.

1.3. Барањето е јавно при што набавката ќе се спроведе со прибирање понуди согласно Законот за јавни набавки.

2. Тендерската документација со која располага инвеститорот се наоѓа во Општина Илинден и може да се подигне секој работен ден од 7.30 до 15 часот.

##### 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- името, адресата и седиштето на понудувачот;
- цената со сите давачки;
- начинот и рокот на изведување на работите за предметот на набавката.

2.2. Кон понудата треба да се достави и придружна документација согласно член 43, 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

##### 3. Критериуми за избор

Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- Рок на извршување на работите;
- Квалитет на извршување на работите;
- Начин на плаќање.

##### 4. Начин и рок за доставување на понудите

4.1. Понудата се доставува согласно со членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

4.3. Рокот на доставување на понудите изнесува 15 дена.

4.4. Понудите се доставуваат на следната адреса Општина Илинден ул. „Гоце Делчев“ бб.

4.5. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок како и понудите кои не се изработени по наводите на барањето нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Желино, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/133/2-2003

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 02/133/2-2003 е Општина Желино со седиште во Желино.

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите, како можни носители на набавка за изградба на канализациона мрежа во с. Желино (без пречистителна станица).

1.3. Планиран почеток за изведба на работите е октомври 2003 година.

1.4. Планиран рок за изведба на работите: октомври 2005 година.

1.5. Финансирање: Министерство за транспорт и врски, локална самоуправа, Фонд за животна средина, месен самопридонес и други донации.

1.6. Повикот е јавен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица.

##### 2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на набавката.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговски друштва и извод од претежна дејност од Заводот за статистика.

2.4. Копија од пријавата за регистрација на данокот на дододената вредност.

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. Понудувачите треба да приложат документ за бонитет.

Документот за бонитет треба да биде во оригинал или заверена копија кај нотар.

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од членот 26 од Законот за јавни набавки (оригинални документи или заверени копии кај нотар).

2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени работи, во последниве десет години со износи, датуми и нарачателите, како и евентуално моментално присуство на ваков вид работа.

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Други информации за кои понудувачот смета дека се битни за своето претставување.

##### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР (претквалификација) НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ

3.1. Економско-финансиски бонитет;

3.2. Техничка опременост;

3.3. Кадровска опременост.

##### 4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворен плик, на кое на предната страна треба да стои: „не отворај“, пријава за ограничен повик бр. 02/133/2-2003.

4.2. Ограничениот повик трае десет дена од денот на објавувањето.

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следнава адреса: Општина Желино п.п. Желино - 1126, за Комисијата за јавни набавки.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки при Општина Желино, без присуство на понудувачите.

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на ограничениот повик нема да се разгледуваат.

4.6. Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните: 044/378-030 централа и 044/379-030.

Комисија за јавни набавки

#### АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

**Преглед на акции кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 26.09.2003 година (петок)**

##### АКЦИИ

| Р.Б. | Акционерско друштво  | Место     | Вредност на друштвото (ЕУР) | Капитал за продажба (ЕУР) | Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото | Број на акции за продажба | Почетна продажна цена на една акција (ЕУР) | Дејност                                                |
|------|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Индустриски ладилник | Тетово    | 1.016.059                   | 154.054                   | 15,16%                                                     | 30.130                    | 0,51                                       | Складирање, производство и трговија                    |
| 2    | Вардар               | Градско   | 607.415                     | 161.947                   | 26,66%                                                     | 31.674                    | 0,51                                       | Поледелство                                            |
| 3    | ЗИК Сандански        | Делчево   | 1.049.543                   | 60.742                    | 5,79%                                                      | 1.188                     | 5,11                                       | Поледелство                                            |
| 4    | Металец              | Прилеп    | 1.329.209                   | 4.550                     | 0,34%                                                      | 89                        | 5,11                                       | Производство на метална, градежна и друга конструкција |
| 5    | Јосиф Свештарот      | Струмица  | 485.727                     | 31.240                    | 6,43%                                                      | 6.110                     | 0,51                                       | Производство на мебел од дрво                          |
| 6    | Бучиште              | Пробиштип | 48.573                      | 3.184                     | 6,55%                                                      | 62                        | 5,11                                       | Поледелство                                            |
| 7    | Инекс Горица         | Охрид     | 4.857.274                   | 209.936                   | 4,32%                                                      | 4.106                     | 5,11                                       | Хотели, мотели со сезонско работење                    |
| 8    | Просветно дело       | Скопје    | 2.812.106                   | 185.037                   | 6,58%                                                      | 3.619                     | 5,11                                       | Издавачка дејност                                      |

**Непродадените акции, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 03.10.2003 година (петок). Акциите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.**

#### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                | Страница |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1256. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Јамајка...                                                                                                       | 1        | 1264. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - железно - никлоносна руда на "Фени Индустри" А.Д. с. Возарци, Кавадарци на локалитетот Р'жаново, во атарот на Општина Конопиште, Кавадарци..... | 3 |
| 1257. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Сент Винсент и Гренадини.....                                                                                    | 1        | 1265. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....                                                                                                                                     | 4 |
| 1258. Одлука за пренесување на правото на користење на моторно возило.....                                                                                                                     | 1        | 1266. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....                                                                                                                         | 4 |
| 1259. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет.....                                                            | 1        | 1267. Решение за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....                                                                                                                                        | 4 |
| 1260. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....                                                                                 | 2        | 1268. Решение за именување директор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....                                                                                                                                | 4 |
| 1261. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....                                                             | 2        | 1269. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....                                                   | 4 |
| 1262. Одлука за изменување на Одлуката за определување на парична награда во вкупен износ од 500.000 ЕВРА за давање на информации за киднапирани и исчезнати лица во Република Македонија..... | 2        | 1270. Решение за разрешување од должноста директор на ЈВП "Тиквешко Поле" - Кавадарци.....                                                                                                                                | 5 |
| 1263. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....                                                                                  | 3        | 1271. Упатство за начинот на извршување на наложите по решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.....              | 5 |
|                                                                                                                                                                                                |          | 1272. Упатство за водење на евиденција на преземените обврски на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија.....                                                                     | 6 |

**Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ**

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.